



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ изда-
гува во издание на српскохрватски
односно хрватскохрватски, словенечки,
македонски, албански и унгарски ја-
зик — Оплага според тарифата —
Жиро сметка кај Службата на опште-
ственото книговодство 60862-683-1125

Петок, 24 јуни 1977

БЕЛГРАД

БРОЈ 32

ГОД. XXXIII

Цена на овој број е 24 динари —
Претплата за 1977 година изнесува
550 динари — Редакција: Улица Го-
вана Ристика бр. 1 Пошта факс 226 —
Телефони: централа 650-155; Уредни-
штво 651-885; Служба за претплата
351-732; Камерниот сектор 651-671;
Телекс 11756

409.

Врз основа на член 35 став 3, член 36 став 2 и
член 57 став 1 од Законот за книговодството („Служ-
бен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот извршен
совет донесува

УРЕДБА

ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА ОР- ГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Член 1

Органите и организациите на општествено-поли-
тичките заедници, други државни органи, Службата
на општественото книговодство, стопанските комори
и општите здруженија (во натамошниот текст: орга-
ните и организациите), освен општите здруженија
што го водат книговодството според одредбите на
Уредбата за Контниот план и за билансите за само-
управните интересни заедници го водат книговод-
ството според системот на единствени сметки про-
пишани со Контниот план за органите на опште-
ствено-политичките заедници, што е отпечатен кон
оваа уредба и е нејзин составен дел.

Член 2

Средствата и изворите на средствата, промени-
те на средствата и на изворите на средствата, при-
ходите и расходите и распоредот на приходите, ор-
ганите и организациите ги искажуваат на соодвет-
ните синтетички сметки (трицифрени конта) пропи-
шани во Контниот план за органите на општестве-
но-политичките заедници.

Член 3

Сметките пропишани со Контниот план за ор-
ганите на општествено-политичките заедници, ор-
ганите и организациите ги расчленуваат на анали-
тички сметки (аналитички контен план) според сво-
ите потреби и потребите на општествено-политич-
ките заедници.

Член 4

Состојбата на средствата и изворите на сред-
ствата, органите и организациите ги искажуваат на
Образецот Биланс на состојбата на _____ 19____
година, што е отпечатен кон оваа уредба и е нејзин
составен дел.

Член 5

Приходите и расходите и распоредот на прихо-
дите органите и организациите ги искажуваат на
Образецот Приходи и расходи во текот на годината
— Биланс на приходите и расходите од 1 јануари
до _____ 19____ година, што е отпечатен кон
оваа уредба и е нејзин составен дел.

Член 6

Состојбата на средствата и на изворите на сред-
ствата на почетокот на годината, промените на сред-
ствата и на изворите на средствата во текот на го-

дината и состојбата на средствата и на изворите на
средствата на крајот на годината, органите и ор-
ганизациите ги искажуваат на Образецот Заклучен
лист на _____ 19____ година, што е отпечатен
кон оваа уредба и е нејзин составен дел.

Член 7

Утврдувањето на приходите и на расходите во
текот на годината (периодична пресметка) органите
и организациите го вршат на Образецот Приходи и
расходи во текот на годината — Биланс на прихо-
дите и расходите од 1 јануари до _____ 19____
година, од член 5 на оваа уредба.

По исклучок од одредбата на став 1 од
овој член, органите и организациите нема да ги ут-
врдуваат приходите и расходите за периодот јануа-
ри—јуни 1977 година.

Член 8

Утврдувањето на состојбата на средствата и на
изворите на средствата и утврдувањето на приходи-
те и расходите за деловната година (завршна смет-
ка) органите и организациите го вршат на Образ-
ецот Биланс на состојбата на _____ 19____ го-
дина — Приходи и расходи во текот на годината —
Биланс на приходите и расходите од 1 јануари до
_____ 19____ година и Заклучен лист на _____
19____ година, од чл. 4 до 6 на оваа уредба.

Член 9

Образецот Биланс на состојбата на _____
19____ година и Образецот Приходи и
расходи во текот на годината — Биланс на прихо-
дите и расходите од 1 јануари до _____ 19____
година, Службата на општественото книговодство на
Југославија ќе ги приспособи за механографска об-
работка.

Член 10

Органите и организациите ќе го усогласат воде-
њето на книговодството со одредбите на оваа уред-
ба до 30 септември 1977 година.

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба
престанува да важи Правилникот за книговодство-
то и Контниот план на органите на управата
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/67).

Член 12

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 493
16 јуни 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

КОНТЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО- ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

КЛАСА 0: ОСНОВНИ СРЕДСТВА, ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ

00 — ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО УПОТРЕБА

- 000 — Земјишта
- 002 — Градежни објекти
- 003 — Опрема
- 008 — Други основни средства

01 — ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА

- 010 — Издвоени парични средства за инвестиции
- 011 — Побарувања за аванси по основ на инвестиции
- 012 — Побарувања по основ на заедничка изградба на основни средства
- 013 — Залихи на инвестициони материјали
- 014 — Инвестиции во тек — градежни објекти
- 015 — Инвестиции во тек — опрема
- 016 — Инвестиции во тек — друго

02 — ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА

- 022 — Исправка на вредноста на градежните објекти
- 023 — Исправка на вредноста на опремата
- 028 — Исправка на вредноста на другите основни средства

04 — ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ

- 040 — Долгорочни депозити
- 041 — Побарувања по долгорочни кредити
- 045 — Вложени средства во банки и други финансиски организации
- 048 — Други долгорочни пласмани

05 — СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ

- 050 — Парични средства на резервите
- 055 — Пласмани на средствата на резервите
- 058 — Други побарувања од средствата на резервите

06 — СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА

- 060 — Парични средства на солидарноста
- 065 — Пласмани на средствата на солидарноста
- 068 — Други побарувања од средствата на солидарноста

07 — СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ

- 070 — Парични средства за други намени
- 075 — Пласмани на средствата за други намени
- 078 — Други побарувања од средствата за други намени

09 — СРЕДСТВА ВОН ОД УПОТРЕБА

- 090 — Трајно неупотребливи основни средства
- 091 — Исправка на вредноста на трајно неупотребливи основни средства

- 092 — Запрени инвестиции
- 093 — Сомнителни и спорни побарувања
- 094 — Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања

КЛАСА 1: ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА

10 — ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

- 100 — Жиро-сметка
- 101 — Благајна
- 102 — Девизни средства
- 103 — Отворени акредитиви
- 105 — Депозити
- 108 — Други парични средства

11 — ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ — ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПЛАЌАЊЕ

- 110 — Чекови
- 111 — Меници
- 112 — Обврзници
- 118 — Други хартии од вредност

12 — ПОБАРУВАЊА

- 120 — Побарувања за аванси
- 121 — Побарувања од КОС
- 122 — Побарувања од граѓани и граѓански правни лица
- 123 — Побарувања од странски лица
- 127 — Побарувања по основ на повеќе платени даноци и придонеси од приходи
- 128 — Други побарувања

13 — ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ

- 130 — Побарувања по основ на непокриени расходи

15 — КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ

- 150 — Краткорочни депозити
- 151 — Побарувања по краткорочни кредити
- 155 — Вложени средства во банки и во други финансиски организации
- 158 — Други краткорочни пласмани

16 — ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ ВО РАМКИТЕ НА ОПЗ

- 160 — Побарувања од работната заедница
- 161 — Побарувања од органите на управата
- 162 — Побарувања од ОПЗ
- 168 — Други побарувања од односите во рамките на ОПЗ

19 — АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

- 196 — Пренесен вишок на приходите од претходната година
- 198 — Други активни временски разграничувања

КЛАСА 2: ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

20 — ОБВРСКИ ПО ЗАПРЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ

- 200 — Обврски по запрени даноци и придонеси

21 — ОБВРСКИ ПО ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПЛА-КАЊЕ

- 210 — Обврски по чекови
- 211 — Обврски по меници
- 218 — Обврски по други инструменти за пла-кање

22 — ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИТЕ

- 220 — Добавувачи во Југославија
- 221 — Добавувачи во странство
- 224 — Обврски за нефактурирани стоки и услуги
- 225 — Добавувачи — граѓани

23 — ДРУГИ ОБВРСКИ

- 230 — Обврски за аванси
- 235 — Обврски по депозити
- 236 — Обврски по втасани а неплатени отпла-ти на кредити
- 237 — Обврски по основ на помалку платени даноци и придонеси од приходи
- 238 — Други обврски

25 — ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ЛИЧНИ РАС-ХОДИ

- 250 — Обврски по основ на лични расходи

26 — ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОД-НОСИ ВО РАМКИТЕ НА ОПЗ

- 260 — Обврски спрема работната заедница
- 261 — Обврски спрема органите на управата
- 262 — Обврски спрема ОПЗ
- 268 — Други обврски од односите во рамките на ОПЗ

28 — ОБВРСКИ ПО ЗАПРЕНИ ДАНОЦИ И ПРИ-ДОНЕСИ НА ЛИЧНИ РАСХОДИ

- 280 — Обврски по запрени даноци и придо-неси на лични расходи

29 — ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУ-ВАЊА

- 296 — Дел на вишокот од приходите за пре-нос во наредната година
- 298 — Други пасивни временски разграничу-вања

КЛАСА 3: МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР**31 — ЗАЛИХИ НА МАТЕРИЈАЛИ**

- 310 — Залихи на материјали

35 — СИТЕН ИНВЕНТАР НА ЗАЛИХА

- 350 — Ситен инвентар на залиха

36 — СИТЕН ИНВЕНТАР ВО УПОТРЕБА

- 360 — Ситен инвентар во употреба
- 361 — Исправка на вредноста на ситниот ин-вентар во употреба

КЛАСА 4: РАСХОДИ**40 — МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И АМОРТИЗА-ЦИЈА**

- 400 — Материјали
- 401 — Потрошена енергија

- 402 — Производствени услуги од други
- 403 — Непроизводствени услуги од други
- 405 — Издатоци за репрезентација
- 406 — Амортизација
- 408 — Други материјални расходи

41 — ДРУГИ РАСХОДИ

- 410 — Надомести за банкарски услуги
- 411 — Надомести за услуги на Службата на општественото книговодство во плат-ниот промет
- 412 — Камата на кредити
- 413 — Премии за осигурување
- 414 — Дневници за службени патувања во Југославија
- 415 — Дневници за службени патувања во странство
- 416 — Отплати на кредити и заеми
- 418 — Други расходи

43 — ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА

- 430 — Средства за други ОПЗ
- 431 — Средства за СИЗ
- 432 — Средства за ОПО
- 433 — Средства за ОО

46 — ЛИЧНИ РАСХОДИ, СРЕДСТВА ЗА РАБОТ-НАТА ЗАЕДНИЦА, ДАНОЦИ И ПРИДОНЕ-СИ И ДРУГИ НАМЕНСКИ СРЕДСТВА

- 460 — Лични расходи
- 461 — Средства за работната заедница за ре-довна дејност
- 462 — Средства за работната заедница за по-себни намени
- 463 — Даноци и придонеси од приходи
- 465 — Средства за инвестиции
- 466 — Средства за интервенции во стопан-ството
- 467 — Средства за меѓународна соработка
- 468 — Надомести и помошти на работните луѓе и граѓаните

49 — РАСПОРЕД НА РАСХОДИТЕ

- 490 — Распоред на расходите

КЛАСА 5: СЛОБОДНА**КЛАСА 6: СЛОБОДНА****КЛАСА 7: ПРИХОДИ****70 — ПРЕНЕСЕН ДЕЛ ОД ВИШКОТ НА ПРИ-ХОДИТЕ ОД ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА**

- 700 — Пренесен дел од вишокот на приходи-те од претходната година

71 — ПРИХОДИ ОД БУЏЕТОТ НА ОПЗ

- 710 — Приходи од буџетот на ОПЗ

72 — ПРИХОДИ ОД СОПСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ

- 720 — Приходи од членарини
- 721 — Приходи од надомести
- 722 — Приходи од придонеси
- 728 — Други приходи од сопствената дејност

76 — ДРУГИ ПРИХОДИ

- 760 — Приходи од камати
- 768 — Други приходи

79 — РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ

790 — Распоред на приходите

КЛАСА 8: ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ**80 — ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ**

800 — Вишок на приходите

809 — Распоред на вишокот на приходите

82 — РАСПОРЕД НА ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ

820 — Дел од вишокот на приходите за пренос во наредната година

821 — Дел од вишокот на приходите за уплата во буџетот на ОПЗ

822 — Дел од вишокот на приходите за трајни извори на деловни средства

823 — Дел од вишокот на приходите за резервниот фонд

824 — Дел од вишокот на приходите за други намени

89 — НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ

890 — Непокриени расходи

899 — Покритие на расходите

КЛАСА 9: ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА**90 — ТРАЈНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА**

900 — Фонд на основните средства

901 — Фонд за залихи на материјали и ситен инвентар

91 — ДОЛГОРОЧНИ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

910 — Обврски по долгорочни кредити

911 — Долгорочни обврски по издадени хартии од вредност

918 — Други долгорочни обврски

92 — КРАТКОРОЧНИ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

920 — Обврски по краткорочни кредити

921 — Краткорочни обврски по издадени хартии од вредност

928 — Други краткорочни обврски

95 — ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ

950 — Резервен фонд

958 — Други извори на средствата на резервите

96 — ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАРНОСТА

960 — Фонд на солидарноста

968 — Други извори на средствата на солидарноста

97 — ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ

970 — Други фондови

978 — Други извори на средствата за други намени

99 — ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

990 — 999 — Слободни конта

Забелешка:

Кратенките употребени во овој контен план ги имаат следните значења:

- 1) СИЗ — самоуправна интересна заедница
- 2) ОПЗ — општествено-политичка заедница
- 3) КОС — корисник на општествени средства
- 4) ОО — општествена организација
- 5) ОПО — општествено-политичка организација

ОРГАН НА УПРАВАТА _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

на _____ 19__ година

АКТИВА

Реден број	Конто	Позиција	Износ	
			на претходната година	на тековната година
1	2	3	4	5

А. ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА**І. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ВО ПРЕСМЕТКА****а) Парични средства**

1	100	Жиро сметка
2	101	Благајна
3	102	Девизни средства
4	103	Отворени акредитиви
5	105	Депозити
6	108	Други парични средства

1	2	3	4	5
б) Хартии од вредност				
7	110	Чекови		
8	111	Меници		
9	112	Обврзници		
10	118	Други хартии од вредност		
в) Побарувања				
11	120	Побарувања за аванси		
12	121	Побарувања од КОС		
13	122	Побарувања од граѓани и граѓански правни лица		
14	123	Побарувања од странски лица		
15	127	Побарувања по основ на повеќе платени даноци и придонеси од приходи		
16	128	Други побарувања		
17	130	Побарувања по основ на непокриени расходи		
г) Средства во пресметка				
18	160	Побарувања од работна заедница		
19	161	Побарувања од органите на управата		
20	162	Побарувања од ОПЗ		
21	168	Други побарувања од односите во рамките на ОПЗ		
д) Активни временски разграничувања				
22	196	Пренесен вишок на приходите од претходната година		
23	198	Други активни временски разграничувања		
II. ЗАЛИХИ				
24	310	Залихи на материјали		
25	350	Ситен инвентар на залиха		
26	360,			
	361	Ситен инвентар во употреба		
III. ПЛАСМАНИ				
а) Краткорочни пласмани				
27	150	Краткорочни депозити		
28	151	Побарувања по краткорочни кредити		
29	155	Вложени средства во банки и во други финансиски организации		
30	158	Други краткорочни пласмани		
б) Долгорочни пласмани				
31	040	Долгорочни депозити		
32	041	Побарувања по долгорочни кредити		
33	045	Вложени средства во банки и во други финансиски организации		
34	048	Други долгорочни пласмани		
IV. ОСНОВНИ СРЕДСТВА				
а) Основни средства во употреба				
35	000	Земјишта		
36	002	Градежни објекти		
37	003	Опрема		
38	008	Други основни средства		
39		Вкупно основни средства по набавна вредност (ред. бр. 35 до 48)		
40	022	Исправка на вредноста на градежните објекти		

1	2	3	4	5
41	023*	Исправка на вредноста на опремата		
42	028	Исправка на вредноста на другите основни средства		
43		Вкупно исправка на вредноста на основните средства (ред. бр. 40 до 42)		
44		Вкупно основни средства по сегашна вредност (ред. број 39 минус ред. број 43)		
б) Основни средства во подготовка				
45	010	Издвоени парични средства за инвестиции		
46	011	Побарувања за аванси по основ на инвестиции		
47	012	Побарувања по основ на заедничка изградба на основни средства		
48	013	Залихи на инвестициони материјали		
49	014	Инвестиции во тек — градежни објекти		
50	015	Инвестиции во тек — опрема		
51	016	Инвестиции во тек — друго		
в) Средства вон од употреба				
52	090, 091	Трајно неупотребливи основни средства		
53	092	Запрени инвестиции		
54	093, 094	Сомнителни и спорни побарувања		
Б. СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ				
55	050	Парични средства на резервите		
56	055	Пласмани на средствата на резервите		
57	058	Други побарувања од средствата на резервите		
В. СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА				
58	060	Парични средства на солидарноста		
59	065	Пласмани на средствата на солидарноста		
60	068	Други побарувања од средствата на солидарноста		
Г. СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ				
61	070	Парични средства за други намени		
62	075	Пласмани на средствата за други намени		
63	078	Други побарувања од средствата за други намени		
ВКУПНА АКТИВА				
АКТИВНИ КОНТА НА ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА				

ПАСИВА

1	2	3	4	5
А. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА				
І. ТРАЈНИ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА				
64	900	Фонд за основните средства		
65	901	Фонд за залихи на материјали и ситен инвентар		
ІІ. ДОЛГОРОЧНИ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА				
66	910	Обврски по долгорочни кредити		
67	911	Долгорочни обврски по издадени хартии од вредност		
68	918	Други долгорочни обврски		

1	2	3	4	5
III. КРАТКОРОЧНИ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА				
а) Краткорочни кредити и други краткорочни обврски				
69	920	Обврски по краткорочни кредити		
70	921	Краткорочни обврски по издадени хартии од вредност		
71	928	Други краткорочни обврски		
б) Тековни обврски				
72	200	Обврски по запрени даноци и придонеси		
73	210	Обврски по чекови		
74	211	Обврски по меници		
75	218	Обврски по други инструменти за плаќање		
76	220	Добавувачи во Југославија		
77	221	Добавувачи во странство		
78	224	Обврски за нефактурирани стоки и услуги		
79	225	Добавувачи-граѓани		
80	230	Обврски за аванси		
81	235	Обврски по депозити		
82	236	Обврски по втасани а ненаплатени отплати на кредити		
83	237	Обврски по основ на помалку платени даноци и придонеси од приходи		
84	238	Други обврски		
85	250	Обврски по основ на лични расходи		
86	260	Обврски по запрени даноци и придонеси на лични расходи		
в) Средства во пресметка				
87	260	Обврски спрема работната заедница		
88	261	Обврски спрема органите на управата		
89	262	Обврски спрема ОПЗ		
90	266	Други обврски од односите во рамките на ОПЗ		
г) Пасивни временски разграничувања				
91	296	Дел од вишокот на приходите за пренос во наредната година		
92	298	Други пасивни временски разграничувања		
Б. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ				
93	950	Резервен фонд		
94	958	Други извори на средства на резервите		
В. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА				
95	960	Фонд на солидарноста		
96	968	Други извори на средства на солидарноста		
Г. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ				
97	970	Други фондови		
98	978	Други извори на средства за други намени		
ВКУПНА ПАСИВА				
ПАСИВНИ КОНТА НА ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА				

Раководител на книговодството,

Старешина на органот,

Забелешка:

Кратенките употребени во овој образец го имаат следното значење:

- 1) ОПЗ — општествено-политичка заедница
- 2) КОС — корисник на општествени средства

ОРГАН НА УПРАВАТА

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА — БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ
од 1 јануари до ———— 19— година

Реден број	Конто	Елементи	Износ	
			на претход- ната година	на тековна- та година
1	2	3	4	5
А. УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ				
I. РАСХОДИ				
а) Материјални расходи и амортизација				
1	400	Материјали		
2	401	Потрошена енергија		
3	402	Производствени услуги од други		
4	403	Непроизводствени услуги од други		
5	405	Издатоци за репрезентација		
6	406	Амортизација		
7	408	Други материјални расходи		
8		Вкупно (ред. бр. 1 до 7)		
б) Други расходи				
9	410	Надомести за банкарски услуги		
10	411	Надомести за услуги на Службата на општественото книговодство во платниот промет		
11	412	Камати на кредити		
12	413	Премии за осигурување		
13	414	Дневници за службени патувања во Југославија		
14	415	Дневници за службени патувања во странство		
15	416	Отплати на кредити и заеми		
16	418	Други расходи		
17		Вкупно (ред. бр. 9 до 16)		
в) Пренесени средства				
18	430	Средства за други ОПЗ		
19	431	Средства за СИЗ		
20	432	Средства за ОПО		
21	433	Средства за ОО		
22		Вкупно (ред. бр. 18 до 21)		
г) Лични расходи, средства за работната заедница, даноци и придонеси и други наменски средства				
23	460	Лични расходи		
24	461	Средства за работната заедница за редовна дејност		
25	462	Средства за работната заедница за посебни намени		
26	463	Даноци и придонеси од приходи		
27	465	Средства за инвестиции		
28	466	Средства за интервенции во стопанството		
29	467	Средства за меѓународна соработка		
30	468	Надомести и помошти за работни луѓе и граѓани		
31		Вкупно (ред. бр. 23 до 30)		
32		ВКУПНО (ред. бр. 8 + 17 + 22 + 30)		
33		ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ (ред. број 45 минус ред. број 32)		
34		ВКУПНО (ред. број 32 плус ред. број 33 = ред. број 45)		
II ПРИХОДИ				
а) Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година				
35	700	Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година		
б) Приходи од буџетот на ОПЗ				
36	710	Приходи од буџетот на ОПЗ		

1	2	3	4	5
в) Приходи од сопствена дејност				
37	720	Приходи од членарини		
38	721	Приходи од надомести		
39	722	Приходи од придонеси		
40	728	Други приходи од сопствена дејност		
41		Вкупно (ред. бр. 37 до 40)		
г) Други приходи				
42	760	Приходи од камати		
43	768	Други приходи		
44		Вкупно (ред. бр. 42 и 43)		
45		ВКУПНО (ред. бр. 35 + 36 + 41 + 44)		
46		НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (ред. број 32 минус ред. број 45)		
47		ВКУПНО (ред. број 45 плус ред. број 46 = ред. број 34)		

Б. РАСПОРЕД НА ВИШКОТ НА ПРИХОДИТЕ**І РАСПОРЕД НА ВИШКОТ НА ПРИХОДИТЕ**

48	820	Дел од вишокот на приходите за пренос во наредната година		
49	821	Дел од вишокот на приходите за уплата во буџетот на ОПЗ		
50	822	Дел од вишокот на приходите за трајни извори на деловни средства		
51	823	Дел од вишокот на приходите за резервниот фонд		
52	824	Дел од вишокот на приходите за други намени		
53		ВКУПНО (ред. бр. 48 до 52)		
54	800	II. ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ (ред. број 54 = ред. број 33)		

В. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И НИВНО ПОКРИТИЕ

55	899	I. ПОКРИТИЕ НА РАСХОДИ		
56	890	II. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (ред. број 56 = ред. број 46)		

Раководител на книговодството,

Старешина на органот,

Забелешка:

Кратенките употребени во овој образец го имаат следното значење:

- 1) ОПЗ — општествено-политичка заедница
- 2) СИЗ — самоуправна интересна заедница
- 3) ОПО — општествено-политичка организација
- 4) ОО — општествена организација

ОРГАН НА УПРАВАТА _____

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ

на _____ 19__ година

Реден број	Ознака на контото	НАИМЕНУВАЊЕ	Почетна состојба	Промет од 1 јануари 19__ до _____ 19__ година без почетната состојба	Вкупен промет од 1 јануари 19__ година до _____ 19__ година	Салдо
			на 1 јануари 19__ година	година	година	
			должи	побарува	должи	побарува
			должи	побарува	должи	побарува

Раководител на книговодството,

Старешина на органот,

410.

Врз основа на член 35 став 3 член 36 став 2 и член 57 став 1 од Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Заедниците на осигурување на имоти и лица, заедниците на реосигурување, заедниците на ризици и здруженијата на заедниците на осигурување на имоти и лица (во натамошниот текст: заедниците на осигурување) водат книговодство според системот на единствени сметки пропишани со Контниот план за заедниците на осигурување што е отпечатен кон оваа уредба и е нејзин составен дел.

Заедниците на ризици за осигурување на лица од последици на несреќен случај и за осигурување на живот, водат посебно книговодство за осигурување на живот според одредбите од оваа уредба.

Член 2

Средствата и изворите на средствата, промените на средствата и на изворите на средствата, приходите и расходите и распоредот на приходите заедниците на осигурување ги искажуваат на соодветните синтетички сметки (трицифрени конта) пропишани во Контниот план за заедниците на осигурување.

Сметките пропишани во контниот план за заедниците на осигурување, заедниците на осигурување ги расчленуваат на аналитички сметки според своите потреби и потребите на здруженијата на заедниците на осигурување.

Член 3

Состојбата на средствата и на изворите на средствата заедниците на осигурување ја искажуваат на Образецот Биланс на состојбата на _____ 19____ година, што е отпечатен кон оваа уредба и е нејзин составен дел.

Член 4

Приходите и расходите и распоредот на приходите заедниците на осигурување ги искажуваат на Образецот Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите од 1 јануари до _____ 19____ година, што е отпечатен кон оваа уредба и е нејзин составен дел.

Член 5

Состојбата на средствата и на изворите на средствата на почетокот на годината, промените на средствата и на изворите на средствата во текот на годината и состојбата на средствата и на изворите на средствата на крајот на годината, заедниците на осигурување ги искажуваат на Образецот Заклучен лист на _____ 19____ година, што е отпечатен кон оваа уредба и е нејзин составен дел.

Член 6

Утврдувањето на приходите и расходите во текот на годината (периодична пресметка) заедниците на осигурување го вршат на образецот од член 4 на оваа уредба.

Заедниците на осигурување нема да ги утврдуваат приходите и расходите за периодот јануари—јуни во 1977 година.

Член 7

Утврдувањето на состојбата на средствата и на изворите на средствата и утврдувањето на приходите и расходите за деловната година (завршна сметка) заедниците на осигурување го вршат на обрасците од чл. 3 до 5 од оваа уредба.

Член 8

Образецот Биланс на состојбата и Образецот Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите, Службата на општественото книговодство на Југославија ќе ги приспособи за механографска обработка.

Член 9

За осигурителните организации во странство, книговодството го водат според одредбите на оваа уредба домашните заедници на осигурување што ги основале или што во нив учествуваат со свои средства.

Член 10

Заедниците на осигурување ќе го усогласат водењето на книговодството со одредбите од оваа уредба до 30 септември 1977 година.

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Одлуката за посебниот основен контен план и посебните обрасци на билансот за осигурителните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/69, 6/70 и 3/76).

Член 12

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 496

9 јуни 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Берислав Шефер, с. р.

КОНТЕН ПЛАН

ЗА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ

КЛАСА 0: ОСНОВНИ СРЕДСТВА, ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ

00 — ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО УПОТРЕБА

- 000 — Земјишта
- 002 — Градежни објекти
- 003 — Опрема
- 006 — Материјални права
- 007 — Основачки вложувања
- 008 — Други основни средства

01 — ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА

- 010 — Издвоени парични средства за инвестиции
- 011 — Побарувања за аванси по основ на инвестиции
- 012 — Побарувања по основ на заедничка изградба на основни средства
- 013 — Залихи на инвестициони материјали
- 014 — Инвестиции во тек — градежни објекти
- 015 — Инвестиции во тек — опрема
- 016 — Инвестиции во тек — друго

02 — ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА

- 022 — Исправка на вредноста на градежните објекти
- 023 — Исправка на вредноста на опремата
- 026 — Исправка на вредноста на материјалните права
- 027 — Исправка на вредноста на основачките вложувања
- 028 — Исправка на вредноста на другите основни средства

03 — ЗДРУЖЕНИ СРЕДСТВА

- 030 — Здружени средства во заедници на ризици
- 031 — Здружени средства во заедници на осигурување на имоти и лица
- 032 — Здружени средства во заедници на реосигурување
- 033 — Здружени средства во банки
- 035 — Здружени средства кај други КОС
- 037 — Вложени средства во странски осигурителни организации

04 — ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ

- 040 — Долгорочни депозити
- 041 — Побарувања по долгорочни кредити
- 045 — Заем според прописи на ОПЗ
- 046 — Долгорочни пласмани во хартии од вредност
- 048 — Други долгорочни пласмани

06 — СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ НА СИГУРНОСТА

- 060 — Парични средства на резервите на сигурноста
- 061 — Орочени средства на резервите на сигурноста
- 062 — Здружени средства на резервите на сигурноста
- 063 — Пласмани во хартии од вредност на средствата на резервите на сигурноста
- 064 — Други пласмани на средствата на резервите на сигурноста
- 065 — Привремено користење на средствата на резервите на сигурноста

07 — СРЕДСТВА НА МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА

- 070 — Парични средства на математичката резерва
- 071 — Орочени средства на математичката резерва
- 072 — Здружени средства на математичката резерва
- 073 — Пласмани во хартии од вредност на средствата на математичката резерва
- 074 — Други пласмани на средствата на математичката резерва

08 — СРЕДСТВА НА ПРЕВЕНТИВАТА

- 080 — Парични средства на превентивата
- 081 — Орочени средства на превентивата
- 082 — Здружени средства на превентивата
- 083 — Пласмани во хартии од вредност на средствата на превентивата
- 084 — Други пласмани на средства на превентивата

09 — СРЕДСТВА ВОН ОД УПОТРЕБА И НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ

- 090 — Трајно неупотребливи основни средства
- 091 — Исправка на вредноста на трајно неупотребливи основни средства
- 092 — Запрени инвестиции
- 093 — Сомнителни и спорни побарувања
- 094 — Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
- 095 — Непокриени расходи
- 097 — Расходи покриени од средствата со обврска за враќање

КЛАСА 1: ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА**10 — ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**

- 100 — Жиро-сметка
- 101 — Благајна
- 102 — Девизни средства
- 103 — Отворени акредитиви
- 104 — Издвоени средства за исплата на чекови
- 105 — Издвоени средства на техничката премиија за осигурување на живот
- 106 — Проодна сметка
- 107 — Издвоени средства на техничката премиија за другото осигурување
- 108 — Други парични средства

11 — ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ — ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПЛАЌАЊЕ

- 110 — Чекови
- 111 — Меници
- 112 — Обврзници
- 118 — Други хартии од вредност

12 — ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИИ

- 120 — Побарувања по основ на премии за осигурување
- 121 — Побарувања по основ на премии за соосигурување
- 122 — Побарувања по основ на премии за реосигурување
- 123 — Побарувања по основ на премии за осигурување од странство
- 128 — Други побарувања по основ на премии

13 — ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА УЧЕСТВО ВО НАДОМЕСТ НА ШТЕТИ

- 130 — Побарувања по основ на учество во надомест на штети во Југославија
- 131 — Побарувања по основ на учество во надомест на штети во странство

14 — ДРУГИ ПОБАРУВАЊА

- 140 — Побарувања за аванси
- 141 — Побарувања од заеднички доход
- 142 — Побарувања по основ на право на регрес
- 143 — Побарувања по основ на штети предизвикани од неосигурено односно од непознато моторно возило
- 145 — Побарувања за аванси во странство
- 148 — Други побарувања

15 — КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ

- 150 — Краткорочни депозити
- 151 — Побарувања по краткорочни кредити
- 152 — Краткорочни пласмани во хартии од вредност
- 153 — Здружени средства во ЗР
- 154 — Здружени средства во ЗО
- 156 — Здружени средства во банки
- 157 — Здружени средства кај други КОС
- 158 — Други краткорочни пласмани

16 — ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ ВО РАМКИТЕ НА ЗО

- 160 — Побарувања од работната заедница
- 161 — Побарувања по краткорочни кредити
- 162 — Побарувања по долгорочни кредити
- 163 — Здружени средства во ЗР
- 164 — Здружени средства во ЗО
- 165 — Здружени средства за работењето на работната заедница
- 167 — Побарувања од деловни единици
- 168 — Други побарувања од односите во ЗО

17 — ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ СО ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО СТРАНСТВО

- 170 — Побарувања по краткорочни кредити
- 171 — Побарувања по долгорочни кредити
- 172 — Вложени средства во осигурителни организации во странство
- 173 — Побарувања по основ на добивка на осигурителни организации во странство што се трансферира
- 174 — Побарувања по основ на нераспоредена добивка на осигурителни организации во странство
- 175 — Побарувања од основачи за покрите на загуба
- 178 — Други побарувања

18 — ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ ОД ПРИХОДОТ

- 180 — Побарувања за повеќе платени даноци и придонеси од приходот

19 — АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

- 190 — Преносни премии
- 191 — Резервирани штети
- 193 — Курсни разлики
- 195 — Наплатена премија
- 198 — Други активни временски разграничувања

КЛАСА 2: ТЕКОВНИ ОБВРСКИ**20 — ОБВРСКИ ПО ЗАПРЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ**

- 200 — Обврски по запрени даноци и придонеси на лични расходи
- 204 — Обврски по запрени даноци и придонеси на услуги од граѓани
- 208 — Обврски по запрени други даноци и придонеси

21 — ОБВРСКИ ПО ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПЛАЌАЊЕ

- 210 — Обврски по чекови
- 211 — Обврски по меници
- 218 — Обврски по други инструменти за плаќање

22 — ОБВРСКИ ЗА ПРЕМИИ

- 221 — Обврски по основ на премии за соосигурување
- 222 — Обврски по основ на премии за реосигурување
- 223 — Обврски по основ на премии за реосигурување во странство

23 — ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ШТЕТИ И ДОГОВОРЕНИ ИЗНОСИ ПО ОСНОВ НА ОСИГУРУВАЊЕ

- 230 — Обврски по основ на штети и договорени износи по основ на осигурување во Југославија
- 231 — Обврски по основ на штети и договорени износи по основ на осигурување во странство
- 235 — Обврски по основ на удел во штети и договорени износи по основ на соосигурување и реосигурување во Југославија

236 — ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА УДЕЛИ ВО ШТЕТИ И ДОГОВОРЕНИ ИЗНОСИ ПО ОСНОВ НА РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО**24 — ДРУГИ ОБВРСКИ**

- 240 — Обврски за примени аванси
- 241 — Обврски за примени аванси од странство
- 242 — Обврски по регреси
- 243 — Обврски за противпожарен придонес
- 244 — Обврски за ризик од земјотрес
- 245 — Обврски по втасани а неплатени отплати на кредити
- 246 — Обврски спрема добавувачи
- 248 — Други обврски

25 — ОБВРСКИ ОД ЗАЕДНИЧКИ ДОХОД, ПО ОСНОВ НА ЛИЧНИ РАСХОДИ И СПРЕМА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД ПОЗИТИВНИОТ РЕЗУЛТАТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО НА ЖИВОТ

- 250 — Обврски од заеднички доход
- 251 — Обврски по основ на лични расходи
- 252 — Обврски спрема осигурениците од позитивниот резултат на осигурувањето на живот

26 — ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ ВО РАМКИТЕ НА ЗО

- 260 — Обврски спрема работната заедница
- 261 — Обврски по краткорочни кредити
- 262 — Обврски по долгорочни кредити
- 263 — Обврски спрема ЗР за здружени средства
- 264 — Обврски спрема ЗО за здружени средства
- 267 — Обврски спрема деловни единици
- 268 — Други обврски од односите во ЗО

27 — ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ СО ОСИГУРИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО СТРАНСТВО

- 270 — Краткорочни кредити
- 271 — Долгорочни кредити
- 272 — Вложени средства на основачите
- 273 — Обврски спрема основачот по основ на добивка што се трансферира
- 274 — Обврски спрема основачот по основ на нераспоредена добивка
- 275 — Обврски по основ на покрите на загуба на осигурителна организација во странство
- 278 — Други обврски

28 — ОБВРСКИ ЗА ПОМАЛКУ ПЛАТЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ ОД ПРИХОДОТ

- 280 — Обврски за помалку платени даноци и придонеси од приходот

29 — ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

- 290 — Преносни премии
- 291 — Резервирани штети
- 293 — Курсни разлики
- 295 — Пресметана премија
- 298 — Други пасивни временски разграничувања

КЛАСА 3: МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР**31 — ЗАЛИХИ НА МАТЕРИЈАЛИ**

- 310 — Залихи на материјали

35 — СИТЕН ИНВЕНТАР НА ЗАЛИХА

- 350 — Ситен инвентар на залиха

36 — СИТЕН ИНВЕНТАР ВО УПОТРЕБА

- 360 — Ситен инвентар во употреба
- 361 — Исправка на вредноста на ситниот инвентар во употреба

КЛАСА 4: РАСХОДИ**40 — ПРИДОНЕСИ ЗА ПРЕВЕНТИВА**

- 400 — Противпожарен придонес
- 401 — Придонес за фондот на превентивата
- 408 — Други придонеси за превентива

41 — РАСХОДИ ПО ОСНОВ НА ОСИГУРУВАЊЕ

- 410 — Надомести на штети и договорени износи по основ на осигурување на ОЗТ од стопанската дејност
- 411 — Надомести на штети и договорени износи по основ на осигурување на ОЗТ од општествените дејности
- 415 — Надомести на штети и договорени износи по основ на осигурување на другите
- 416 — Надомести на штети и договорени износи по основ на осигурување на населението
- 417 — Надомести на штети и договорени износи по основ на осигурување на странски лица
- 418 — Резервирани штети

42 — РАСХОДИ ПО ОСНОВ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ

- 420 — Расходи по основ на премии за соосигурување
- 421 — Расходи по основ на премии за реосигурување во Југославија
- 422 — Расходи по основ на премии за реосигурување во странство
- 425 — Расходи по основ на удел во штети на соосигурување и реосигурување во Југославија
- 426 — Расходи по основ на удел во штети на соосигурување и реосигурување во странство
- 427 — Расходи по основ на камати и провизии по договор за реосигурување во странство

43 — ПРИДОНЕС ЗА МАТЕМАТИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ

- 431 — Придонес за математичките резерви на осигурување на живот

44 — МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И АМОРТИЗАЦИЈА

- 440 — Материјали
- 441 — Потрошена енергија
- 442 — Производствени услуги од други
- 443 — Непроизводствени услуги од други
- 444 — Издатоци за реклама и пропаганда
- 445 — Издатоци за репрезентација
- 446 — Амортизација
- 448 — Други материјални расходи

45 — ДРУГИ РАСХОДИ

- 450 — Надомести за банкарски услуги
- 451 — Надомести за услуги на СОК во платниот промет
- 452 — Камати на кредити
- 453 — Премии за осигурување
- 454 — Дневници за службени патувања во Југославија
- 455 — Дневници за службени патувања во странство

- 456 — Придонеси и членарини
- 457 — Отплати на санациони кредити
- 458 — Други расходи

46 — ЛИЧНИ РАСХОДИ, СРЕДСТВА ЗА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА, ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ

- 460 — Лични расходи
- 461 — Средства за работната заедница за редовна дејност
- 462 — Средства за работната заедница за посебни намени
- 463 — Данаци и други давачки од приходот
- 464 — Придонес за ризик од земјотрес
- 468 — Други придонеси од приходот

49 — РАСПОРЕД НА РАСХОДИТЕ

- 490 — Распоред на расходите

КЛАСА 5: СЛОБОДНА**КЛАСА 6: СЛОБОДНА****КЛАСА 7: ПРИХОДИ****70 — ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ПО ОСНОВ НА ПРЕВЕНТИВА**

- 700 — Приходи од премии за осигурување по основ на превентива на ОЗТ од стопанската дејност
- 701 — Приходи од премии за осигурување по основ на превентива од ОЗТ од општествените дејности
- 705 — Приходи од премии за осигурување по основ на превентива на другите КОС
- 706 — Приходи од премии за осигурување по основ на превентива на населението
- 707 — Приходи од премии за осигурување по основ на превентива на странски лица

71 — ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ПО ОСНОВ НА ТЕХНИЧКА ПРЕМИЈА

- 710 — Приходи од премии за осигурување по основ на техничка премија на ОЗТ од стопанската дејност
- 711 — Приходи од премии за осигурување по основ на техничка премија на ОЗТ од општествените дејности
- 715 — Приходи од премии за осигурување по основ на техничка премија на другите КОС
- 716 — Приходи од премии за осигурување по основ на техничка премија на населението
- 717 — Приходи од премии за осигурување по основ на техничка премија на странски лица

72 — ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ПО ДРУГИ ОСНОВИ

- 720 — Приходи од премии за осигурување по други основи на ОЗТ од стопанската дејност
- 721 — Приходи од премии за осигурување по други основи на ОЗТ од општествените дејности
- 725 — Приходи од премии за осигурување по други основи на другите КОС
- 726 — Приходи од премии за осигурување по други основи на населението
- 727 — Приходи од премии за осигурување по други основи на странски лица

73 — ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ И ПО ОСНОВ НА УДЕЛ ВО ШТЕТИ ОД СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ

- 730 — Приходи од премии за соосигурување
- 731 — Приходи од премии за реосигурување во Југославија
- 732 — Приходи од премии за реосигурување во странство
- 733 — Приходи по основ на удел во штети од соосигурувањето и реосигурувањето во Југославија
- 734 — Приходи по основ на удел во штети од реосигурување во странство

76 — ДРУГИ ПРИХОДИ

- 760 — Приходи од камати
- 761 — Приходи по основ на учество во заседнички доход
- 762 — Други приходи

79 — РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ

- 790 — Распоред на приходите од премии за осигурување по основ на техничка премија и на другите приходи
- 791 — Распоред на приходите од премија за осигурување по други основи

КЛАСА 8: ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ**80 — ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ ОД ПРЕМИЈА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ПО ДРУГИ ОСНОВИ**

- 800 — Вишок на приходите од премија за осигурување по други основи

81 — РАСПОРЕД НА ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ ОД ПРЕМИЈА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ПО ДРУГИ ОСНОВИ

- 810 — Дел од вишокот на приходите за деловниот фонд
- 811 — Дел од вишокот на приходите за други намени
- 812 — Дел од вишокот на приходите што се пренесува врз вишокот на приходите по основ на техничка премија

82 — ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ ПО ОСНОВ НА ТЕХНИЧКА ПРЕМИЈА

- 820 — Вишок на приходите по основ на техничка премија

83 — РАСПОРЕД НА ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ ПО ОСНОВ НА ТЕХНИЧКА ПРЕМИЈА

- 830 — Дел од вишокот на приходите за фондот на резервите на сигурноста
- 831 — Дел од вишокот на приходите од позитивниот резултат на осигурувањето на живот за фондот на математичките резерви
- 832 — Дел од вишокот на приходите за фондот на превентивата
- 833 — Дел од вишокот на приходите за осигурување од позитивниот резултат на осигурувањето на живот

89 — НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ

- 890 — Непокриени расходи
- 899 — Покритие на расходите

КЛАСА 9: ИЗВОРИ НА ДОЛГОРОЧНИТЕ СРЕДСТВА**90 — ДЕЛОВЕН ФОНД**

- 900 — Деловен фонд

91 — ЗДРУЖЕНИ СРЕДСТВА

- 910 — Здружени средства на ОЗТ од стопанската дејност
- 911 — Здружени средства на ОЗТ од општествените дејности
- 915 — Здружени средства на други КОС
- 916 — Здружени средства на населението

92 — ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

- 920 — Обврски по долгорочни кредити спрема ОЗТ од стопанската дејност
- 921 — Обврски по долгорочни кредити спрема ОЗТ од општествените дејности
- 925 — Обврски по долгорочни кредити спрема други КОС
- 927 — Обврски по долгорочни кредити спрема странски лица

93 — ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

- 930 — Обврски по краткорочни кредити спрема ОЗТ од стопанската дејност
- 931 — Обврски по краткорочни кредити спрема ОЗТ од општествените дејности
- 935 — Обврски по краткорочни кредити спрема други КОС
- 937 — Обврски по краткорочни кредити спрема странски лица

94 — ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

- 940 — Други долгорочни обврски

96 — ФОНД НА РЕЗЕРВИТЕ НА СИГУРНОСТА

- 960 — Фонд на резервите на сигурноста
- 968 — Други извори на резервите на сигурноста

97 — ФОНД НА МАТЕМАТИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ОСИГУРУВАЊЕТО НА ЖИВОТ

- 970 — Фонд на математичките резерви на осигурувањето на живот
- 978 — Други извори на математичките резерви на осигурувањето на живот

98 — ФОНД НА ПРЕВЕНТИВАТА

- 980 — Фонд на превентивата
- 988 — Други извори на превентивата

99 — ВОЊБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

- 990 — 994 — Активни конта
- 995 — 999 — Пасивни конта

Забелешка:

Кратенките употребени во овој контен план ги имаат следните значења:

- 1) ООЗТ — организација на здружениот труд
- 2) СИЗ — самоуправна интересна заедница
- 3) ОПЗ — општествено-политичка заедница
- 4) КОС — корисник на општествени средства
- 5) ЗО — заедница на осигурување
- 6) ЗР — заедница на ризици

Заедница на осигурување: _____

Заедница на ризици: _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

на _____ 19__ година

А К Т И В А

Реден број	Кonto	Позиција	Износ	
			на претход ната година	на тековна- та година
1	2	3	4	5
А. ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА				
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ВО ПРЕСМЕТКА.				
а) Парични средства				
1	100	Жиро-сметка		
2	101	Благајна		
3	102	Девизни средства		
4	103	Отворени акредитиви		
5	104	Издвоени средства за исплата на чекови		
6	105	Издвоени средства на техничката премија за осигурување на живот		
7	106	Проодна сметка		
8	107	Издвоени средства на техничката премија за другото осигурување		
9	108	Други парични средства		
б) Хартии од вредност				
10	110	Чекови		
11	111	Меници		
12	112	Обврзници		
13	118	Други хартии од вредност		
в) Побарувања				
14	120	Побарувања по основ на премии за осигурување		
15	121	Побарувања по основ на премии за соосигурување		
16	122	Побарувања по основ на премии за реосигурување		
17	123	Побарувања по основ на премии за осигурување од странство		
18	128	Други побарувања по основ на премии		
19	130	Побарувања по основ на учество во надомест на штети во Југославија		
20	131	Побарувања по основ на учество во надомест на штети во странство		
21	140	Побарувања за аванси		
22	141	Побарувања од заеднички доход		
23	142	Побарувања по основ на право на регрес		
24	143	Побарувања по основ на штети предизвикани од неосигурено, односно од непознато моторно возило		
25	145	Побарувања за аванси во странство		
26	148	Други побарувања		
г) Побарувања од приходи				
27	180	Побарувања за повеќе платени даноци и придонеси од приходи		
д) Средства во пресметка				
28	160	Побарувања од работната заедница		
29	161	Побарувања по краткорочни кредити		
30	162	Побарувања по долгорочни кредити		
31	163	Здружени средства во ЗР		
32	164	Здружени средства во ЗО		
33	165	Здружени средства за работењето на работната заедница		
34	167	Побарувања од деловни единици		
35	168	Други побарувања од односи во ЗО		
36	170	Побарувања по краткорочни кредити		
37	171	Побарувања по долгорочни кредити		
38	172	Вложени средства во осигурителни организации во странство		

1	2	3	4	5
39	173	Побарувања по основ на добивка на осигурителни организации во странство, што се трансферира		
40	174	Побарувања по основ на нераспоредена добивка на осигурителни организации во странство		
41	175	Побарувања од основачи за покритие на загуба		
42	178	Други побарувања		
б) Активни временски разграничувања				
43	190	Преносни премии		
44	191	Резервирани штети		
45	193	Курсни разлики		
46	195	Наплатена премија		
47	198	Други активни временски разграничувања		
II. ЗАЛИХИ				
48	310	Залихи на материјали		
49	350	Ситен инвентар на залиха		
50	360	Ситен инвентар во употреба		
51	361	Исправка на вредноста на ситниот инвентар во употреба		
III. ПЛАСМАНИ ОД ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА				
а) Краткорочни пласмани				
52	150	Краткорочни депозити		
53	151	Побарувања по краткорочни кредити		
54	152	Краткорочни пласмани во хартии од вредност		
55	153	Здружени средства во ЗР		
56	154	Здружени средства во ЗО		
57	156	Здружени средства во банки		
58	157	Здружени средства кај други КОС		
59	158	Други краткорочни пласмани		
б) Долгорочни пласмани				
60	030	Здружени средства во заедници на ризици		
61	031	Здружени средства во заедници на осигурување на имоти и лица		
62	032	Здружени средства во заедници на реосигурување		
63	033	Здружени средства во банки		
64	035	Здружени средства кај други КОС		
65	037	Вложени средства во странски осигурителни организации		
66	040	Долгорочни депозити		
67	041	Побарувања по долгорочни кредити		
68	045	Заеми според прописи на ОПЗ		
69	046	Долгорочни пласмани во хартии од вредност		
70	048	Други долгорочни пласмани		
IV. ОСНОВНИ СРЕДСТВА				
а) Основни средства во употреба				
71	000	Земјишта		
72	002	Градежни објекти		
73	003	Опрема		
74	006	Материјални права		
75	007	Основачки вложувања		
76	008	Други основни средства		
77		ВКУПНО ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО УПОТРЕБА ПО НАБАВНА ВРЕДНОСТ (ред. бр. 71 до 76)		
78	022	Исправка на вредноста на градежните објекти		
79	023	Исправка на вредноста на опремата		
80	026	Исправка на вредноста на материјалните права		
81	027	Исправка на вредноста на основачките вложувања		
82	028	Исправка на вредноста на други основни средства		
83		ВКУПНО ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА (ред. бр. 78 до 82)		
84		ВКУПНО ОСНОВНИ СРЕДСТВА СПОРЕД СЕГАШНАТА ВРЕДНОСТ (ред. број 77 минус ред. број 83)		

1	2	3	4	5
б) Основни средства во подготовка				
85	010	Издвоени парични средства за инвестиции		
86	011	Побарувања за аванси по основ на инвестиции		
87	012	Побарувања по основ на заедничка изградба на основни средства		
88	013	Залихи на инвестициони материјали		
89	014	Инвестиции во тек — градежни објекти		
90	015	Инвестиции во тек — опрема		
91	016	Инвестиции во тек — друго		

в) Деловни средства вон од употреба

92	090	Трајно неупотребливи основни средства		
93	091	Исправка на вредноста на трајно неупотребливи основни средства		
94	092	Запчени инвестиции		
95	093	Сомнителни и спорни побарувања		
96	094	Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања		
97	095	Непокриени расходи		
98	097	Расходи покриени од средствата со обврска за враќање		

Б. СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ НА СИГУРНОСТА

99	060	Парични средства на резервите на сигурноста		
100	061	Орочени средства на резервите на сигурноста		
101	062	Здружени средства на резервите на сигурноста		
102	063	Пласмани во хартии од вредност на средствата на резервите на сигурноста		
103	064	Други пласмани на средствата на резервите на сигурноста		
104	065	Привремено користење на средствата на резервите на сигурноста		

В. СРЕДСТВА НА МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА

105	070	Парични средства на математичката резерва		
106	071	Орочени средства на математичката резерва		
107	072	Здружени средства на математичката резерва		
108	073	Пласмани во хартии од вредност на средствата на математичката резерва		
109	074	Други пласмани на средства на математичката резерва		

Г. СРЕДСТВА НА ПРЕВЕНТИВАТА

110	080	Парични средства на превентивата		
111	081	Орочени средства на превентивата		
112	082	Здружени средства на превентивата		
113	083	Пласмани во хартии од вредност на средствата на превентивата		
114	084	Други пласмани на средствата на превентивата		

ВКУПНА АКТИВА**АКТИВНИ КОНТА НА ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА****ПАСИВА**

1	2	3	4	5
А. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА				
І. ТРАЈНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА				
115	900	Деловен фонд		
ІІ. ДОЛГОРОЧНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА				
а) Здружени средства				
116	910	Здружени средства на ОЗТ од стопанската дејност		
117	911	Здружени средства на ОЗТ од општествените дејности		

1	2	3	4	5
118	915	Здружени средства на други КОС		
119	916	Здружени средства на населението		
б) Долгорочни кредити				
120	920	Обврски по долгорочни кредити спрема ОЗТ од стопанската дејност		
121	921	Обврски по долгорочни кредити спрема ОЗТ на општествените дејности		
122	925	Обврски по долгорочни кредити спрема други КОС		
123	927	Обврски по долгорочни кредити спрема странски лица		
III. КРАТКОРОЧНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА				
а) Краткорочни кредити				
124	930	Обврски по краткорочни кредити спрема ОЗТ од стопанската дејност		
125	931	Обврски по краткорочни кредити спрема ОЗТ од општествените дејности		
126	935	Обврски по краткорочни кредити спрема други КОС		
127	937	Обврски по краткорочни кредити спрема странски лица		
б) Тековни обврски				
128	200	Обврски по запрени даноци и придонеси на личните доходи		
129	204	Обврски по запрени даноци и придонеси на услуги од граѓани		
130	208	Обврски по запрени други даноци и придонеси		
131	210	Обврски по чекови		
132	211	Обврски по меници		
133	218	Обврски по други инструменти за плаќање		
134	221	Обврски по основ на премии за соосигурување		
135	222	Обврски по основ на премии за реосигурување		
136	223	Обврски по основ на премии за реосигурување во странство		
137	230	Обврски по основ на штети и договорени износи по основ на осигурување во Југославија		
138	231	Обврски по основ на штети и договорени износи по основ на осигурување во странство		
139	235	Обврски по основ на удел во штети и договорени износи по основ на соосигурување и реосигурување во Југославија		
140	236	Обврски по основ на удел во штети и договорени износи по основ на реосигурување во странство		
141	240	Обврски за примени аванси		
142	241	Обврски за примени аванси од странство		
143	242	Обврски по регреси		
144	243	Обврски за прстивпожарен придонес		
145	244	Обврски за ризик од земјотрес		
146	245	Обврски по втасани а неплатени отплати на кредити		
147	246	Обврски спрема добавувачите		
148	248	Други обврски		
149	250	Обврски од заедничкиот доход		
150	251	Обврски по основ на личните расходи		
151	252	Обврски спрема осигурениците од позитивниот резултат на осигурувањето на живот		
в) Обврски од приходот				
152	280	Обврски за помалку платените даноци и придонеси од приходот		
г) Средства во пресметка				
153	260	Обврски спрема работната заедница		
154	261	Обврски по краткорочни кредити		

1	2	3	4	5
155	262	Обврски по долгорочни кредити		
156	263	Обврски спрема ЗР за здружени средства		
157	264	Обврски спрема ЗО за здружени средства		
158	267	Обврски спрема деловни единици		
159	268	Други обврски од односите во ЗО		
160	270	Краткорочни кредити		
161	277	Долгорочни кредити		
162	272	Вложени средства на основачот		
163	273	Обврски спрема основачот по основ на добивка што се трансферира		
164	274	Обврски спрема основачот по основ на нераспоредена добивка		
165	275	Обврски по основ на покритие на загуби на осигурителна организација во странство		
166	278	Други обврски		
д) Пасивни временски разграничувања				
167	290	Преносни премии		
168	291	Резервирани штети		
169	293	Курсни разлики		
170	295	Пресметана премија		
171	298	Други пасивни временски разграничувања		
е) Долгорочни обврски				
172	940	Други долгорочни обврски		
Б. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ НА СИГУРНОСТА				
173	960	Фонд за резервите на сигурноста		
174	968	Други извори на резервите на сигурноста		
В. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА МАТЕМАТИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ				
175	970	Фонд на математичките резерви на осигурувањето на живот		
176	978	Други извори на математичките резерви на осигурувањето на живот		
Г. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА ПРЕВЕНТИВАТА				
177	980	Фонд за превентива		
178	988	Други извори на превентивата		
ВКУПНА ПАСИВА				
ПАСИВНИ КОНТА НА ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА				

Раководител на книговодството,

Директор,

Забелешка:

Кратенките употребени во овој образец ги имаат следните значења:

- 1) ОЗТ — организација на здружениот труд
- 2) СИЗ — самоуправна интересна заедница
- 3) ОПЗ — општествено-политичка заедница
- 4) КОС — корисник на општествени средства
- 5) ЗО — заедница на осигурување
- 6) ЗР — заедница на ризици

Заедница на осигурување: _____

Заедница на ризици: _____

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА — БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ
од 1 јануари до _____ 19— година

Реден број	Конто	Елементи	Износ	
			на претходната година	на тековната година
1	2	3	4	5
А. УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ				
І. РАСХОДИ				
а) Придонеси за превентива				
1	400	Противпожарен придонес		
2	401	Придонес за фондот за превентива		
3	408	Други придонеси за превентива		
4		Вкупно (ред. бр. 1 до 3)		
б) Расходи по основ на осигурување				
5	410	Надомести на штети и договорени износи по основ на осигурување на ОЗТ од стопанската дејност		
6	411	Надомести на штети и договорени износи по основ на осигурување на ОЗТ од општествените дејности		
7	415	Надомести на штети и договорени износи по основ на осигурување на други КОС		
8	416	Надомести на штети и договорени износи по основ на осигурување на населението		
9	417	Надомести на штети и договорени износи по основ на осигурување на странски лица		
10	418	Резервирани штети		
11		Вкупно (ред. бр. 5 до 10)		
в) Расходи по основ на соосигурување и реосигурување				
12	420	Расходи по основ на премии за соосигурување		
13	421	Расходи по основ на премии за реосигурување во Југославија		
14	422	Расходи по основ на премии за реосигурување во странство		
15	425	Расходи по основ на удел во штети на соосигурувањето и реосигурувањето во Југославија		
16	426	Расходи по основ на удел во штети на соосигурувањето и реосигурувањето во странство		
17	427	Расходи по основ на камати и провизии по договор за реосигурување во странство		
18		Вкупно (ред. бр. 12 до 17)		
г) Придонес за математичката резерва на осигурувањето на живот				
19	431	Придонес за математичката резерва на осигурувањето на живот		
д) Материјални расходи и амортизација				
20	440	Материјали		
21	441	Потрошена енергија		
22	442	Производствени услуги од други		
23	443	Непроизводствени услуги од други		
24	444	Издатоци за реклама и пропаганда		
25	445	Издатоци за репрезентација		
26	446	Амортизација		
27	448	Други материјални расходи		
28		Вкупно (ред. бр. 20 до 27)		
ѓ) Други расходи				
29	450	Надомести за банкарски услуги		
30	451	Надомести за услуги на СОК во платниот промет		

1	2	3	4	5
31	452	Камати на кредити		
32	453	Премии за осигурување		
33	454	Дневници за службени патувања во Југославија		
34	455	Дневници за службени патувања во странство		
35	456	Придонеси и членарини		
36	457	Отплати на санациони кредити		
37	458	Други расходи		
38		Вкупно (ред. бр. 29 до 37)		

е) Лични расходи, средства за работната заедница, даноци, придонеси и други давачки

39	460	Лични расходи		
40	461	Средства за работната заедница за редовна дејност		
41	462	Средства за работната заедница за посебни намени		
42	463	Даноци и други давачки од приходи		
43	464	Придонеси за ризик од земјотрес		
44	468	Други придонеси од приходи		
45		Вкупно (ред. бр. 39 до 44)		
46		ВКУПНО (ред. бр. 4 + 11 + 18 + 19 + 28 + 38 + 45)		
47		ВИШОК НА ПРИХОДОТ (ред. број 77 минус ред. број 46)		
48		ВКУПНО (ред. број 46 плус ред. број 47 = ред. број 77)		

II. ПРИХОДИ

а) Приходи од премии по основ на превентива

49	700	Приходи од премии за осигурување по основ на превентива на ОЗТ на стопанската дејност		
50	701	Приходи од премии за осигурување по основ на превентива на ОЗТ од општествените дејности		
51	705	Приходи од премии за осигурување по основ на превентива на други КОС		
52	706	Приходи од премии за осигурување по основ на превентива на населението		
53	707	Приходи од премии за осигурување по основ на превентива на странски лица		
54		Вкупно (ред. бр. 49 до 53)		

б) Приходи од премии за осигурување по основ на техничка премија

55	710	Приходи од премии за осигурување по основ на техничка премија на ОЗТ од стопанската дејност		
56	711	Приходи од премии за осигурување по основ на техничка премија на ОЗТ од општествените дејности		
57	715	Приходи од премии за осигурување по основ на техничка премија на други КОС		
58	716	Приходи од премии за осигурување по основ на техничка премија на населението		
59	717	Приходи од премии за осигурување по основ на техничка премија на странски лица		
60		Вкупно (ред. бр. 55 до 59)		

в) Приходи од премии за осигурување по други основи

61	720	Приходи од премии за осигурување по други основи на ОЗТ од стопанската дејност		
62	721	Приходи од премии за осигурување по други основи на ОЗТ од општествените дејности		
63	725	Приходи од премии за осигурување по други основи на други КОС		
64	726	Приходи од премии за осигурување по други основи на населението		
65	727	Приходи од премии за осигурување по други основи на странски лица		
66		Вкупно (ред. бр. 61 до 65)		

г) Приходи од премии и по основ на удел во штети на соосигурувањето и реосигурувањето

67	730	Расходи од премии за соосигурување		
68	731	Приходи од премии за реосигурување во Југославија		

1	2	3	4	5
69	732	Приходи од премии за реосигурување во странство		
70	733	Приходи по основ на удел во штети од соосигурувањето и реосигурувањето во Југославија		
71	734	Приходи по основ на удел во штети од реосигурувањето во странство		
72		Вкупно (ред. бр. 67 до 71)		
		д) Други приходи		
73	760	Приходи од камати		
74	761	Приходи по основ на учество во заеднички доход		
75	762	Други приходи		
76		Вкупно (ред. бр. 73 до 75)		
77		ВКУПНО (ред. бр. 54 + 60 + 66 + 72 + 76)		
78		НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (ред. број 46 минус ред. број 77)		
79		ВКУПНО (ред. број 77 плус ред. број 78 = ред. број 46)		
		Б. РАСПОРЕД НА ВИШКОТ НА ПРИХОДОТ		
		I. РАСПОРЕД НА ВИШКОТ НА ПРИХОДОТ ОД ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ПО ДРУГИ ОСНОВИ		
80	810	Дел на вишокот од приходот за деловниот фонд		
81	811	Дел на вишокот од приходот за други намени		
82	812	Дел на вишокот од приходот што се пренесува врз вишокот на приходот по основ на техничка премија		
83		ВКУПНО (ред. бр. 80 до 82)		
		II. ВИШОК НА ПРИХОДОТ ОД ПРЕМИЈАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ПО ДРУГИ ОСНОВИ		
84	800	Вишок на приходот од премијата за осигурување по други основи		
		III. РАСПОРЕД НА ВИШКОТ НА ПРИХОДОТ ПО ОСНОВ НА ТЕХНИЧКА ПРЕМИЈА		
85	830	Дел на вишокот од приходот за фондот на резервите на сигурноста		
86	831	Дел на вишокот од приходот од позитивниот резултат на осигурувањето на живот за фондот на математичките резерви		
87	832	Дел на вишокот од приходот за фондот за превентива		
88	833	Дел на вишокот од приходот за осигурениците од позитивниот резултат на осигурувањето на живот		
89		ВКУПНО (ред. бр. 85 до 88)		
		IV. ВИШОК НА ПРИХОДОТ ПО ОСНОВ НА ТЕХНИЧКА ПРЕМИЈА		
90	820	Вишок на приходот по основ на техничка премија		
		В. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И НИВНО ПОКРИТИЕ		
		I. ПОКРИТИЕ НА РАСХОДИТЕ		
91	899	Покритие на расходите		
92	097	Покритие на расходите од средствата со обврска за враќање		
93	095	Непокриени расходи		
94		ВКУПНО (ред. бр. 91 до 93 = ред. број 95)		
		II. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ		
95	890	Непокриени расходи (ред. број 95 = ред. број 78)		

Забелешка:

Кратенките употребени во овој образец го имаат следното значење:

- 1) ОЗТ — организација на здружениот труд
- 2) СИЗ — самоуправна интересна заедница
- 3) ОПЗ — општествено-политичка заедница
- 4) КОС — корисник на општествени средства
- 5) ЗО — заедница на осигурување
- 6) ЗР — заедница на ризици

ЗАЕДНИЦА НА ОСИГУРУВАЊЕ _____

ЗАЕДНИЦА НА РИЗИЦИ _____

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ
НА _____ 19 _____ ГОДИНА

Реден број	Ознака на конто	НАИМЕНУВАЊЕ	Почетна состојба	Промет од 1 ја-	Вкупен промет од	Салдо
			на 1 јануари 19 _____ година	нуари 19 _____ година до _____ 19 _____ година без почетната со- стојба	1 јануари 19 _____ година до _____ 19 _____ г.	
			должи побарува	должи побарува	должи побарува	должи побарува

Раководител на книговодството, _____

Директор, _____

411.

Врз основа на член 34 став 4 од Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ

Член 1

Потрошувачки кредити можат да им се даваат на крајните корисници за купување трајни потрошни производи и други индустриски производи за лична потрошувачка (во натамошниот текст: стоки), чија цена по единица на мера е поголема од 500 динари и за туристички патувања.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, потрошувачки кредити можат да се даваат и за купување на книги, зимница, јаглен, материјали и производи што се употребуваат за изградба и реконструкција, односно адаптација на станови (во натамошниот текст: градежни материјали), обувки и текстилни производи, независно од нивната цена по единица на мера, како и за купување сликарски и вајарски дела од домашни автори, ако тие дела се продаваат преку соодветни стручни организации.

Кон борањето за одобрување кредит за купување на градежни материјали, барачот на кредитот е должен да поднесе писмена изјава во два примерока во која ќе ја наведе целта за која ќе го употреби кредитот. Давачот на кредитот е должен еден примерок од изјавата да достави до надлежниот општински орган.

Член 2

Потрошувачките кредити ги даваат организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство или промет на стоки, односно со давање на туристички услуги за кои кредитот се дава според одредбите на оваа уредба (во натамошниот текст: организациите на здружениот труд).

Организациите на здружениот труд можат да даваат потрошувачки кредити за купување на стоки што тие ги произведуваат и на стоки што според предметот на своето работење ги продаваат.

Потрошувачки кредити можат да даваат и банките под условите и за намените што се определени со оваа уредба.

Со спогодба на банките може да се предвиди кредитите што тие им ги даваат на организациите на здружениот труд заради одобрување на потрошувачки кредити, банките да можат да им даваат само на организациите на здружениот труд што во последните дванаесет месеци не ги зголемувале цените освен по одобрение од надлежниот орган.

Член 3.

Потрошувачки кредити можат да се даваат:

- 1) на работници што го здружуваат својот труд на неопределено време;
- 2) на помлади офицери, офицери и службеници на Југословенската народна армија;
- 3) на лични и семејни пензионери и инвалиди;
- 4) на лица од самостојни професии што се социјално осигурени (лекари, писатели, уметници, адвокати, свештеници и др.);
- 5) на иматели на приватни занаетчиски дуќани;
- 6) на индивидуални земјоделски производители;
- 7) на ученици, студенти и други лица што не го здружуваат својот труд — само за купување на книги.

Работниците што засновале работен однос на определено време или врз основа на закон вршат определени работи, не се сметаат, во смисла на оваа уредба, како работници што го здружиле својот труд на неопределено време.

Член 4

Организациите на здружениот труд потрошувачките кредити ги даваат од своите слободни средства што според важечките прописи можат да ги користат за таа цел и од средствата на кредитите што за таа цел ќе ги добијат од банките и од други организации на здружениот труд.

Средствата на кредитите добиени во смисла на став 1 од овој член, организациите на здружениот труд можат да ги користат за давање на потрошувачки кредити непосредно и за давање кредити на други организации на здружениот труд со цел за одобрување на потрошувачки кредити.

Организациите на здружениот труд можат да даваат потрошувачки кредити од сопствени средства, ако имаат обезбедени трајни обртни средства во височината утврдена според чл. 3 и 8 од Законот за обезбедување на трајни обртни средства на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/72, 40/73, 66/74, 13/76 и 58/76).

Организациите на здружениот труд можат да даваат потрошувачки кредити од средствата добиени во вид на кредити за одобрување на потрошувачки кредити од банките и од други организации на здружениот труд, ако тие други организации на здружениот труд ги исполнуваат условите од став 3 на овој член.

По исклучок од одредбите на ст. 1 до 4 од овој член, потрошувачки кредити за патувања во странство можат да даваат само организациите на здружениот труд што не користат кредити кај банките по кој и да било основ.

Член 5

Организациите на здружениот труд можат потрошувачки кредити да им даваат само на лицата од член 3 на оваа уредба, и тоа исклучиво за купување на стоки од домашно производство, освен книги од увозно потекло на јазиците на народностите.

Како стоки од домашно производство не се сметаат трајни потрошни производи што се произведени со монтирање на увозни компоненти, состојки, делови, склопови, потсклопови и полупроизводи (во натамошниот текст: увозни делови), ако нивната вредност во производителската цена учествува со повеќе од 50%.

Потрошувачки кредити можат да се даваат за купување на трајни потрошни производи што домашните организации на здружениот труд ги произведуваат во кооперација со странски производители, согласно со Уредбата за долгорочна производствена кооперација помеѓу домашни организации на здружениот труд и странски лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/73 и 47/76), ако вредноста на увозните делови сочинува повеќе од 50% од производителската цена на трајниот потрошен производ и ако вредноста

на стоките произведени во кооперација што се продаваат на потрошувачки кредит во целост е покриена со вредноста на извозот на составни делови на стоки што се произведуваат според договор за кооперација. Домашните организации на здружениот труд се должни да поднесат доказ дека имаат регистриран договор за долгорочно производство на тие производи и дека кооперацијата ја вршат на начинот предвиден со договорот за кооперација.

Организациите на здружениот труд можат стоките од ст. 2 и 3 на овој член да ги продаваат на потрошувачки кредит само ако располагаат со потврда од производителската организација на здружениот труд за исполнувањето на пропишаните услови.

Се овластува сојузниот секретар за финансии да ги пропише условите за применување на став 2 од овој член.

Член 6

Кредити на организациите на здружениот труд банките им одобруваат согласно со член 34 од Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем.

Член 7

Организациите на здружениот труд ги утврдуваат условите за давање потрошувачки кредити за купување на индустриски стоки, со тоа што:

- 1) роковите за враќање на кредитите да не можат да бидат подолги, и тоа: за купување на јаглен и за туристички патувања во Југославија и во странство — од 10 месеци, за купување автомобили — од 36 месеци, а за купување на други индустриски стоки — од 24 месеци;

- 2) потрошувачки кредити можат да се даваат до следните износи, и тоа:

— на работници што го здружуваат својот труд на неопределено време — до 1/3 од вкупниот нето-износ на личниот доход, пресметан за времето за кое се дава кредитот;

— на пензионери и инвалиди — до 1/3 од вкупната пензија, односно инвалидинина, пресметана за времето за кое се дава кредитот;

— на лица од самостојни професии — до 1/3 од вкупниот износ на кој плаќаат придонес за здравствено осигурување и придонес за пензиско осигурување, пресметан за времето за кое се дава кредитот;

— на иматели на приватни занаетчиски дуќани — до 1/3 од основната на која е извршен разрез на придонесот односно на данокот од личен доход од самостојно вршење на занаетчиски и други стопански дејности пресметана за времето за кое се дава кредитот;

— на индивидуални земјоделски производители — до 3/4 од основната на која е извршен разрез на придонесот, односно на данокот од личен доход од земјоделска дејност за изминатата година, пресметана за времето за кое се дава кредитот;

— на ученици, студенти и други лица што не го здружуваат својот труд — до 1.000 динари.

По одобрувањето на потрошувачкиот кредит а пред неговото користење, корисникот на кредитот полага во готови пари износ од најмалку 10% од височината на одобриениот кредит. Тој износ не се полага за кредитите одобрени за купување на јаглен, зимница и книги.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, корисникот на кредитот полага во готови пари најмалку:

- 1) 15% — од височината на одобриениот кредит — за купување на машини за перење и сушење рубелина, на машини за перење и сушење на садови и на фрижидери;

- 2) 20% од височината на одобриениот кредит — за купување на бојлери, телевизиски приемници во боја, мебел, градежна столарија (врати, прозорци),

градежни материјали, леапи и лимени кади за бањи и леани санитарни уреди; и

3) 30% од височината на одобриениот кредит — за купување на автомобили.

Наместо учеството во готови пари од став 2 на овој член, давачот на кредитот може од корисникот на кредитот да прима, во целост или делумно, обврзници на федерацијата. Во тој случај како износ на учеството се смета цената на обврзницата во месецот во кој се полага учеството. За истата цел можат да се користат и обврзници на републиките и автономните покраини, ако таква можност е предвидена со прописите за нивното издавање.

Условите што организациите на здружениот труд ги утврдуваат според одредбите од овој член важат за сите корисници на кредити што се даваат за истите намени.

Член 8

На лицата од член 7 став 1 точка 2 алинеја прва и втора од оваа уредба давачот на кредитот е должен да им го обуслови давањето на потрошувачкиот кредит со ставање забарна на нивниот личен доход.

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на потрошувачките кредити за купување на книги.

Исплатителите на личните доходи се должни ставената забрана уредно да ја спроведуваат и да проверуваат вкупно одобриениот кредит на корисникот на кредитот да не го преминува износот предвиден во член 7 од оваа уредба.

Ако исплатителот на личните доходи ставањето на забраната го обусловува со надомест на трошоците, трошоците е должен да ги надомести барачот на кредитот, во износ што ќе го утврди надлежниот орган на исплатителот на личниот доход.

Член 9

Банките можат да даваат потрошувачки кредити во готови пари, со рок за враќање од 12 месеци и без сопствено учество за намирување на трошоци на пораѓање, болест, смртен случај и преселување, до износот од 3.000 динари, но не поголем од износот предвиден во член 7 од оваа уредба.

Банките можат да даваат потрошувачки кредити на воени инвалиди, на носители на Орден на народен херој, на носители на „Партизанска споменница 1941“ и на борци од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година — за купување на автомобили, со рок за враќање до 5 години и со сопствено учество од 10% од височината на одобриениот кредит.

Член 10

Ако корисниците на кредити истовремено користат потрошувачки кредит одобрен од повеќе давачи на кредит, вкупниот износ на одобрените кредити не може да биде поголем од износите предвидени во член 7 на оваа уредба.

Давачите на потрошувачки кредити се должни при одобрувањето на кредитот, врз основа на податоците што ги поднесува барачот на кредитот, да ги проверуваат износите на вкупно одобрените кредити во смисла на став 1 од овој член.

Член 11

Потрошувачките кредити банките ги уплатуваат преку чекови издадени според одредбата на член 11 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75 и 13/76) и вирмански налози, а врз основа на соодветна документација од која може да се утврди дека средствата на одобриениот кредит се користат наменски.

Под датум на издавање на чек, во смисла на член 12 став 1 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, се подразбира датумот кога корисникот на потрошувачкиот кредит чекот му го врачил на давачот на стоките.

На чековите и на вирманските налози од став 1 на овој член можат да се издаваат само стоки што можат да се продаваат на потрошувачки кредит и тие исправи барачот на кредитот не може да ги замени за готови пари.

Член 12

Сојузниот секретар за народна одбрана донесува поблиски прописи за применувањето на одредбите од оваа уредба на потрошувачките кредити што им се даваат на помлади офицери, офицери и службеници на Југословенската народна армија.

Член 13

Контрола на правилноста на применувањето на оваа уредба вршат Службата на општественото книговодство и пазарната инспекција, согласно со важечките прописи.

Член 14

На барањата за потрошувачки кредити, по кои не се склучени договори до денот на влегувањето во сила на оваа уредба, ќе се применуваат одредбите на оваа уредба.

Кредитните писма по потрошувачките кредити издадени на корисниците до денот на влегувањето во сила на оваа уредба, можат да се користат и по тој ден за намените за кои се издадени.

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за општите услови за давање потрошувачки кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/75, 36/75, 21/76 и 34/76).

Член 16

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 499

16 јуни 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

412.

Врз основа на член 20 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), во врска со одредбите од Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76), а заради остварување на целите на економската политика утврден со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година во 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА ПАРИЧНА И ДЕВИЗНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1977 ГОДИНА

1. Во Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона, парична и девизна политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77) во точка 13 став 1 зборовите:

„што е искористен до 31 декември 1976 година“ се заменуваат со зборовите: „од 95% од побарувањата што втасуваат до 36 месеци“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 494
15 јуни 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Антон Вратуша, с. р.

413.

Врз основа на член 1а став 4, член 37 став 1 член 37б и член 37д став 1 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), во врска со член 119 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/74, 63/74, 1/75, 10/75, 15/75, 18/75, 21/75, 30/75, 32/75, 34/75, 13/76 и 43/76), чие важење е продолжено со Одлуката за применување до 31 декември 1977 година на прописите во областите на девизното работење, кредитните односи со странство и прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/77), во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, што е составен дел на таа одлука, во колона 4 се врши следната измена:

„Тарифен број	Наименување на стоките	Поранешната кратенка за стоковниот режим на увозот	Се заменува со кратенката за стоковниот режим на увозот
1	2	3	4
12.04/1	Шеќерна репа	ЛВ	Д“.

2. Оваа одлука ќе се применува на работите што ќе се склучат и ќе ги се пријават на банката од денот на влегувањето во сила на оваа одлука до 31 декември 1977 година.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 495
16 јуни 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

414.

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 28 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА СТОКИТЕ ОД УВОЗ

1. Организациите на здружениот труд што се занимаваат со работи на прометот на стоки на големо, односно со работи на извоз и увоз или со други надворешнотрговски работи додека не ќе склучат самоуправна спогодба со соработка со производствени и други организации на здружениот труд со кои потрајно работат заради остварување и распределба на вкупниот приход, и додека не ќе влезат во сила, тие спогодби, ќе ги применуваат одредбите од оваа одлука при формирањето на цените за производите од увоз.

2. Организациите на здружениот труд што се занимаваат со увоз, односно со промет на стоки чии цени се во надлежност на федерацијата, а не ќе склучат самоуправна спогодба од точка 1 на оваа одлука, можат за покритие на своите трошоци на увозот, односно на прометот на тие стоки од увоз да засметаат разлика во цената (во натамошниот текст: маржа), и тоа најмногу до:

Ред. број	Назив на стоките	М а р ж а		
		при увозот	во прометот на големо	во прометот на мало
1	2	3	4	5
1	Производи што се резултат на производство и преработка на нафта (масла, мазира и други деривати на нафта)	2%	5%	10%
2	Производи на црната металургија од обичен челик за широка потрошувачка (валани, влечени и ковани производи и др.)	2%	6,5%	9%
3	Благородни и квалитетни челици	2%	8,5%	9%
4	Валани, пресувани, влечени и леани производи и други производи за широка потрошувачка од обоени метали и нивни легури	2%	6,5%	9%
5	Неметали (тули, керамика од сите видови, рамно стакло, грубо стакло, садови од порцелан, други производи од неметали)	3%	6%	10%
6	Производи на металната индустрија (машини, возила, апарати, инструменти, уреди)	2%	3%	7%
7	Алати, арматури, јажиња, синџири, санитарни уреди, печки и шпорети, амбалажа, возила, шрафовски стоки, клинџи, садови, оков и прибор и др.	2%	6%	10%
8	Производи на електроиндустријата (електрични машини, апарати, инструменти и уреди, инсталациони материјали, печки, шпорети, фрижидери, машини за			

1	2	3	4	5
рубелина, бојлери и други електрични апарати за домаќинство, радио и ТВ апарати, грамофони, магнетофони, телефони, светилки и др.)		2%	5%	10%
9 Резервни делови и прибор производите наведени под ред. бр. 6, 7 и 8		4%	7%	15%
10 Производи на хемиската индустрија (сапуни, детергенти, бои и лакови, емајли, лепила, пластика и др.)		3%	6%	12%
11 Лекови		3%	7%	15%
12 Цемент		2%	7%	9%
13 Производи на дрвната индустрија (фурнири, плочи, паркет, амбалажа, мебел, школски прибор и др.)		2%	6%	12%
14 Производи на индустријата на хартија (хартија, картони, лепенка, амбалажа и др.)		2%	6%	12%
15 Производи на индустријата на текстил (ткаенини, облека, рубелина, теписи и др.)		3%	6%	14%
16 Производи на индустријата на кожа, гума и обувки (облека, обувки, конфекција и др., од природна односно вештачка кожа, гума и сл.)		3%	6%	14%

Во транзитниот промет за стоките од став 1 од оваа точка може да се засметува вкупна маржа до 3%.

Маржите во прометот на големо и мало за стоките од увоз не можат да бидат поголеми од нивото на маржите во апсолутен износ за исти и сродни производи на домашното производство.

3. Маржата за покривање на трошоците на увозот, организацијата на здружениот труд што се занимава со увоз ја засметува врз набавната цена франко југословенска граница вклучувајќи ја и царината и другите пропишани давачки при увозот.

Организациите на здружениот труд што се занимаваат со увоз можат во набавната цена од точка 1 на оваа одлука да засметуваат зависни трошоци до складот во кој се врши царинење на стоките.

4. Маржата за покривање на трошоците во прометот на големо и на мало на стоки од увоз се засметува врз набавната цена на производите.

Под набавна цена во натамошниот промет (на големо и на мало), во смисла на оваа одлука, се подразбира нето фактурната цена на добавувачот, зголемена за зависните трошоци.

Под нето фактурна цена на добавувачот, во смисла на оваа одлука, се подразбира нето крајниот износ засметан во фактурата на добавувачот.

Маржата не содржи данок на промет на стоки на мало.

5. Под зависни трошоци, во смисла на оваа одлука, се подразбираат трошоците за натовар и истовар, трошоците на транспортот франко југословенска граница или стовариште на добавувачот до стовариште на купувачот, осигурување на стоките во транспортот, транспортно кало, крш и расипување на стоките, посебни трошоци за пакување и транспорт на стоките, како и трошоци за натамошен транспорт од складот на купувачот до неговите продавници ако се оддалечени повеќе од 10 km.

Како зависни трошоци можат да се засметаат фактичните трошоци што ги извршила и фактурирала друга организација на здружениот труд и трошоците што купувачот — трговијата ќе ги изврши

со сопствен транспорт, ако има основна организација на здружениот труд за вршење на тој транспорт или ако сопствениот транспорт го пресметува самостојно. Трошоците на сопствениот транспорт можат да се засметаат до височината на тарифите во јавниот сообраќај според важечките прописи.

6. За одделни видови на промет (увоз, промет на големо, промет на мало) може да се засмета само една маржа од точка 2 на оваа одлука (вкупна маржа). Ако во одделни видови на промет учествуваат повеќе организации на здружениот труд, тие помеѓу себе ја делат пропишаната вкупна маржа, со тоа што секоја организација на здружениот труд — учесник во тој вид на промет, мора во фактурата за продажбата посебно да искаже кој дел од вкупната маржа го засметала.

Ако организацијата на здружениот труд засметала транзитна маржа, не може да засмета и полн износ на маржата во прометот на големо, туку од маржата во прометот на големо се намирава и транзитната маржа.

Ако организацијата на здружениот труд одделни стоки увезува и врши промет на големо, промет на мало, односно транзит, може за секоја од тие работи на прометот да засмета маржи според одредбата на точка 2 од оваа одлука ако за вршењето на таквиот промет има основано основна организација на здружениот труд или деловна единица.

7. Не се смета како зголемување на маржата износот на позитивната разлика во цената што организацијата на здружениот труд ја засметува како разлика помеѓу постојната продажна цена на стоките на залихи и продажната цена на стоките од ист вид и квалитет што се подоцна купени, ако таа разлика во цената се пресмета и внесе на посебна сметка на разграничувањето. Таа разлика во цената може во текот на годината да се користи само за покривање на негативната разлика во цената на исти или други стоки на залихи, а во наредната година може да се внесе во деловниот фонд на организацијата на здружениот труд.

8. По исклучок од одредбата на точка 2 од оваа одлука, организацијата на здружениот труд што се занимава со увоз односно натамошен промет може маржата, односно продажната цена да ја формира според условите на пазарот за:

1) накит, бижутерија и други слични производи од злато, други благородни метали и други суровини за широка потрошувачка;

2) производи на галантерија, играчки, украсни стоки, фигури и слични ситни изработки од сите видови материјали (метал, текстил, кожа, пластика, стакло, кристал и др.);

3) козметички, парфимериски и други слични производи;

4) фото и кино апарати, филмови и прибор за нив;

5) музички инструменти, спортски и ловечки реквизити и прибор за нив;

6) други производи за широка потрошувачка што не се од значење за снабдееноста на пазарот и за стандардот на потрошувачите.

Сојузниот секретаријат за пазар и цени може, по потреба, да дава објаснења кои производи спаѓаат во групите на производите од став 1 на оваа точка.

9. Организациите на здружениот труд што се занимаваат со увоз не можат да договараат поголема, односно да ја зголемуваат постојната цена (провизијата) за услугите на увозот на суровини, полупроизводи, опрема и други слични производи, ако ги увезуваат за сметка на купувачи како непосредни потрошувачи на тие производи.

10. Организациите на здружениот труд — за-
стапници на странски претпријатија, што продаваат
стоки од увоз од конвигнациони склади, можат
врз набавната цена на тие производи да засметаат
маржа за покритие на своите трошоци, и тоа:

1) за средствата на транспортот и врс-
ките, машините, уредите, инсталациите,
опремата и крупниот алат — — — — до 1.5%

2) за сировините и другите репродук-
циони материјали — — — — до 2%

3) за резервните делови, гумите за мо-
торни возила и за другите производи од
увоз што не се опфатени со одредбите под 1
и 2 од оваа точка — — — — до 2.5%

11. Одредбите на точ. 1 до 10 на оваа одлука се
однесуваат на формирањето на цените, односно мар-
жата при увозот и во прометот на стоки чии цени
се во надлежност на федерацијата.

12. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престануваат да се применуваат врз увозот и
прометот на стоки од увоз одредбите од Одлуката
за маржите во прометот на одделни производи
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/70) и Одлуката за
маржите во прометот на одделни производи („Служ-
бен лист на СФРЈ“, бр. 49/70), доколку се однесуваат
на увозот на стоки.

13. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 485
16 јуни 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Гурановиќ, с. р.

415.

Врз основа на член 31 став 1 во врска со член 28
од Законот за општествена контрола на цените
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојуз-
ниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ПРИ ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА БРОЈОТ НА ПОСРЕДНИ- ЦИ ВО ПРОМЕТОТ

1. Во вкупниот промет на големо, односно во
вкупниот промет на мало на одделни стоки, може
да се засмета само една маржа во прометот на го-
лемо и една маржа во прометот на мало

Маржата во транзит е вклучена во маржата на
прометот на големо.

За стоки од увоз, се засметува и маржата на
увозникот, според важечките прописи.

2. Ако во прометот на големо, односно во про-
метот на мало учествуваат повеќе трговски органи-
зации на здружениот труд, во таквиот промет може
да се засметува само маржата на првиот учесник во
тој промет, како вкупна маржа.

3. Првиот учесник во прометот на големо, однос-
но во прометот на мало, е должен, во својата фак-
тура за продажбата на стоките, посебно да го иска-
же делот на својата маржа што го пресметал и делот
на маржата што му останува на следниот учесник
во тој промет.

4. Поблиски објаснувања за тоа на кои учесници
во прометот и на кој дел од маржата се однесуваат
одредбите на точ. 1 до 3 од оваа одлука дава, по
потреба, Сојузниот секретаријат за пазар и цени.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.

Е. п. бр. 492
16 јуни 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

416.

Врз основа на точка 8 од Одлуката за постап-
ката за утврдување и распределба на стоковните
контингенти, односно на девизните контингенти за
увоз на стоки во 1977 година („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 51/76), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ СТО- КОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ГИ УТВРДУВА СО- ЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

1. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар
и цени, а по претходно прибавено мислење од Со-
јузниот комитет за земјоделство и од Стопанската
комора на Југославија, ги утврдува количествата
(стоковен контингент) до кои можат да се увезуваат
следните стоки:

Реден број	Тарифен број	Наименување
1	2	3
1	02.01/35-1	Месо свинско со масни делови, све- жо и ладено
2	02.01/35-2	Месо свинско со масни делови, смрзнато
3	02.01/35-3	Месо свинско без масни делови, месести свињи, свежо и ладено
4	02.01/35-4	Месо свинско без масни делови, месести свињи, смрзнато
5	04.03/1	Путер, свеж
6	09.01/1	Кафе и замена за кафе што содр- жи кафе
7	10.01/16-2	Пченица, друга
8	10.06/1а-2	Ориз во лушпа, друг
9	10.06/16	Ориз, излупен
10	10.06/2	Ориз, друг
11	15.01/1а и б	Маст свинска, сурова и пресувана
12	17.01/1	Шеќер, суров
13	17.01/3а	Шеќер од шеќерна репа и од ше- ќерна трска, друг, рафиниран
14	17.01/3б	Шеќер од шеќерна репа и од ше- ќерна трска, друг, кандиран

2. За увозот на стоките од точка 1 на оваа од-
лука, Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија ќе ја утврди, водејќи сметка за склучените тр-
говски и други економски спогодби, земјата од која
се врши увозот и динамиката на користењето на сто-
ковниот контингент.

3. Носител на стоковниот контингент за увозот на стоките од точка 1 на оваа одлука е Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, ако е во прашање увоз на стоки произведени во сопствени или мешовити претпријатија основани во земјите во развој врз основа на одредбите од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), стоковниот контингент за увоз на стоките од точка 1 на оваа одлука може да ѝ се утврди на организацијата на здружениот труд за увоз на стоки произведени во тие претпријатија.

4. Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, како носител на стоковниот контингент за увоз на стоките од точка 1 на оваа одлука, може тие стоки да ги увезе непосредно или со избор на најповолен увозник врз основа на одржано јавно наднавање, односно врз основа на претходно извршено присобирање на понуди од најмалку три понудувачи. На избраниот најповолен увозник Сојузната дирекција ќе му издаде решение за увоз на определените стоки од стоковниот контингент. На избраниот увозник му припаѓа надомест за извршената услуга за увозот на стоките во износот утврден во договорот склучен со Сојузната дирекција. Со увезените стоки располага Сојузната дирекција во согласност со важечките прописи.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат Одлуката за определување на стоките за кои стоковните контингенти ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76) и одредбата на точка 1 под в) под 20 од Одлуката за применување до 31 декември 1977 година на прописите во областите на девизното работење, кредитните односи со странство и прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/77).

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 498

16 јуни 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Гурановиќ, с. р.

417.

Врз основа на член 133 ст. 3, 5 и 6 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА НАПЛАТА НА ПРЕМИИТЕ И ЗА ПЛАЌАЊЕ НАДОМЕСТ НА ШТЕТА И ЗА ДРУГИТЕ ПЛАЌАЊА ВО ДЕВИЗИ ОД РАБОТИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО И РЕОСИГУРУВАЊЕТО

1. Заедниците на осигурување и заедниците на реосигурување наплатуваат премии за осигурување, односно премии за реосигурување и вршат други плаќања по работите на осигурувањето и реосигурувањето од домашни лица во динари а од странски лица во девизи или во динари, ако со оваа одлука не е определено поинаку.

Заедниците на осигурување и заедниците на реосигурување премијата за осигурување, односно премијата за реосигурување од домашни лица ја наплатуваат во динари и за осигурувања на странски лица во Југославија, и тоа;

1) за задолжителни осигурувања на патници во јавниот превоз;

2) за доброволни осигурувања без назначување на имињата на осигурените лица (хотелски, бањски и капапишни гости и посетители на спортски и други приредби) и други групни осигурувања.

2. Заедниците на осигурување, односно заедниците на реосигурување премијата за осигурување, односно премијата за реосигурување од домашни лица ја наплатуваат во девизи:

1) ако осигуруваат имот за сметка на странски сопственик;

2) ако осигуруваат или реосигуруваат стоки во реекспорт;

3) ако осигуруваат или реосигуруваат имоти и лица во странство и странски лица во Југославија;

4) ако организациите на здружениот труд што се занимаваат со давање лучки услуги во Југославија осигуруваат стоки на странски сопственик.

Под лица во странство, во смисла на одредбата на став 1 од оваа точка, се подразбираат и домашни лица што работат во странство или таму престојуваат постојано.

3. Заедниците на осигурување можат премијата за осигурување да ја наплатуваат од организациите на здружениот труд и други општествени правни лица во девизи:

1) за осигурувања на југословенски воздухоплови што се набавени во странство;

2) за осигурувања на југословенски бродови што пловат вон од крајбрежното море и внатрешните пловни води на Југославија за кои надоместот на штета во девизи е договорен при склучувањето на осигурувањето;

3) за осигурувања од одговорност на југословенски поморски и воздушни возари во меѓународниот превоз за штети сторени на странски лица и странски имот, како и за трошоци во девизи што им се покриени со тие осигурувања.

Заедниците на реосигурување премијата за реосигурување можат да ја наплатуваат од заедниците на осигурување во девизи во случаите од став 1 на оваа точка.

4. Заедниците на осигурување и заедниците на реосигурување исплатуваат штети (надомести на штети, осигурени износи и трошоци) и вршат други плаќања по работите на осигурувањето и реосигурувањето на домашни лица во динари, а на странски лица во девизи или во динари, ако со оваа одлука не е определено поинаку.

5. Заедниците на осигурување можат на организациите на здружениот труд и на други домашни лица да им исплатуваат штети и да им вршат други плаќања по работите на осигурувањето во девизи во случај:

1) на осигурување на стоки во извоз и осигурување наплата на побарување за стоки и услуги извезени на кредит — за надомест на штета од осигурувањето, како и за трошоци покриени со осигурувањето што осигуреникот го платил со девизи;

2) на осигурување на стоки во увоз — за надомест на штета на стоките од осигурувањето, освен за стоките чиј увоз е слободен, како и за трошоците покриени со осигурувањето што осигуреникот го платил со девизи;

3) на осигурување на југословенски воздухоплови што се набавени во странство;

4) на осигурување на југословенски бродови што пловат вон од крајбрежното море и внатрешните пловни води на Југославија, ако надоместот во девизи е договорен при склучувањето на осигурувањето;

5) на осигурување од одговорност на југословенски возари во меѓународниот превоз и организациите на здружениот труд што даваат лучки услуги — за надомести на штета сторена на странски лица и странски имот, како и за трошоците во девизи покриени со тоа осигурување;

6) на други осигурувања од одговорност — за надомести на штета сторена на странски лица и

странски имот, како и за трошоците во девизи покрити со тоа осигурување;

7) на осигурување на моторни возила (каска) — за трошоците на нужната поправка и превлекување на хаварирани осигурени моторни возила оштетени во странство;

8) на осигурување на странските лица од точка 1 став 2 на оваа одлука;

9) на осигурувањата од точка 2 на оваа одлука;

10) на осигурувања кај кои полисите на осигурувањето на домашни лица се пренесени на странски лица.

Заедниците на реосигурување можат на заедниците на осигурување да им исплатуваат штети и да им вршат други плаќања во девизи по работите на реосигурувањето во случаите од став 1 на оваа точка.

6. Заедниците на осигурување можат во девизи да исплатуваат надомести на штети непосредно на странски лица.

7. Заедниците на осигурување и заедниците на реосигурување вршат плаќања во девизи во смисла на оваа одлука, како и други плаќања по работите на осигурувањето и реосигурувањето со странство врз основа на посебни сојузни прописи, во динари и девизи од член 122 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

8. Организациите на здружениот труд и другите општествени правни лица можат, во смисла на член 133 став 5 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, да купат девизи кај овластената банка во височина на износите наплатени во динари на име надомест на штета по основ на осигурување, ако надоместот на штета е остварен од осигурување на општествени средства што се набавени од увоз и ако нивната замена не може да се изврши во Југославија.

Девизите од став 1 на оваа точка се купуваат кај овластената банка врз основа на доказ што го издава надлежниот орган на републиката, односно автономната покраина, и тоа според курсот што важи на денот на купувањето на девизите.

Заедниците на осигурување и заедниците на реосигурување се должни да ја чуваат документацијата врз основа на која е извршено плаќање на надоместот на штета и да овозможат таа документација да им биде достапна на контролните органи.

9. Наплатениот надомест на штета по основ на осигурување во работите на извозот на стоки и услуги во организациите на здружениот труд и други општествени правни лица, по основот од точка 5 на оваа одлука, се смета во смисла на член 133 став 6 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство како наплата остварена со извршен извоз.

Надоместот на штети што организациите на здружениот труд ги наплатуваат во динари од Фондот за кредитирање и осигурување на извозни работи по основ на осигурување на побарувања по кредити одобрени на странски лица за извоз на стоки и изведување на инвестициони работи во странство, се смета како наплата остварена со извршен извоз, ако осигурувањето е извршено на фактурната вредност изразена во девизи.

10. Надоместот на штета, осигурени износи и трошоци по сите видови осигурување и реосигурување по кои премијата е наплатена до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, заедниците на осигурување и заедниците на реосигурување го исплатуваат според одредбите од Одлуката за наплата на премиите и за плаќање во девизи на надоместот на штета, на осигурените износи и на трошоците од работите на осигурувањето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/72 и 12/74).

11. Одредбите на оваа одлука сообразно се применуваат и врз здружението на заедниците на осигурување и на заедниците на реосигурување.

12. Со денот на почетокот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за наплата на премиите и за плаќање во девизи на надоместот на штета, на осигурените износи и на трошоците од работите на осигурувањето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/72 и 12/74).

13. Оваа одлука ќе се применува почнувајќи од 1 јануари 1978 година.

14. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 483

16 јуни 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Гурановиќ, с. р.

418.

Врз основа на член 137 став 3 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ И ДА СЕ ПЛАЌААТ ТРОШОЦИТЕ НА ПРЕТСТАВНИШТВАТА И ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СТРАНСТВО И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО СО СТРАНСТВО

1. Организациите на здружениот труд можат трошоците за деловни патувања и реклами во странство, трошоците за вршење на стопански дејности во странство преку деловни единици, трошоците за стручно усовршување на работниците во странство, таксите и давачките, членарините и котизациите, како и другите трошоци во врска со работењето со странство, да ги плаќаат со средствата од член 122 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

2. Деловните заедници, банкарските организации, задругите, коморите и другите општи здруженија, самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници, општествено-политичките и други општествени организации, здруженијата на граѓани и други правни лица можат трошоците за службени патувања во странство, таксите, давачките, членарините и котизациите, како и другите трошоци во странство во врска со вршењето на својата дејност, да ги плаќаат со средствата од член 122 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

3. Трошоците од точ. 1 и 2 од оваа одлука можат да се користат и плаќаат под следните услови:

1) патувањето во странство, рекламата во странство, како и членарините и котизациите, да се нужни за извршувањето на производствени и други планови и да се во согласност со прописите, односно со самоуправните акти со кои се регулираат службените патувања и рекламите, како и начинот на подмирување на трошоците за тие намени;

2) стручното усовршување на работниците во странство да е во согласност со плановите и програмите на развојот и дејноста на органите и организациите со актите со кои се регулира образованието на кадрите во органите и организациите, како и стручното усовршување на работниците да не може со успех да се изврши во Југославија;

3) претставништвото или деловната единица во странство да е основана, односно делегатите во странство да се определени со решение на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија во согласност со Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77).

Под трошоци на претставништвата и делегатите во странство се подразбираат: личните доходи на персоналот на претставништвата и на делегатите, закупнината за деловните простории, трошоците во врска со користењето и одржувањето на тие простории, трошоците за поштенски, телеграфски и телефонски услуги, патните трошоци на персоналот на претставништвата и делегатите и другите трошоци што според важечките прописи се сметаат како материјални трошоци.

Трошоците од став 2 на оваа одредба се плаќаат преку документарен акредитив во странство, со поднесување на соодветната документација (платни списоци, фактури, сметки за ПГТ, закупнина и др.).

4) трошоците на таксите и давачките што се плаќаат во странство да се предвидени со прописите на земјата во која определена работа се врши или е во врска со работењето со таа земја.

Под условите од став 1 на оваа точка можат да се користат и плаќаат и други трошоци што ќе настанат во врска со работењето, односно со вршењето на дејноста во странство, како што се трошоци за експертизи во текот на водењето на надворешнотрговски спор, трошоците на арбитражата во странство и извршувањето на пресуди на домашни судови.

4. Ако трошоците на работењето во странство се плаќаат во готови пари треба да се обезбеди доказ за извршената замена на пресметковни долари или конвертибилни девизи за национална валута кај банка или кај друга парична установа на односната земја.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат Одлуката за плаќање одредени трошоци во странство од страна на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/72, 67/73 и 65/74) и Одлуката за плаќањето на трошоците на претставништвата и делегатите на организациите на здружениот труд во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/72 и 62/73).

6 Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1978 година

Е. п. бр 497
9 јуни 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафич, с.р.

419.

Врз основа на член 132 став 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ТРОШОЦИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО ШТО ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ СТОКОВЕН И ПАТНИЧКИ ПРОМЕТ МОЖАТ ДА ГИ ПЛАЌААТ ВО СТРАНСТВО

1. Под трошоци на работењето во странство на организациите на здружениот труд што се занимаваат со давање услуги во меѓународниот стокoven и патнички промет, во смисла на оваа одлука, се подразбираат трошоците сторени во странство што основните организации на здружениот труд според важечките прописи можат да ги засметаат во материјалните трошоци на работењето, односно да ги надоместат од доходот — во делот што се однесува на работите по основ на кои е остварен вкупен приход во девизи.

2. Упатства за применување на оваа одлука дава претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски, во согласност со сојузниот секретар за финансии.

3. Со денот на почетокот на применувањето на оваа одлука престануваат да важат Одлуката за плаќањата во странство што ги вршат организациите на здружениот труд за давање услуги во меѓународниот стокoven и патнички промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/72) и Наредбата за трошоците на работењето што организациите на здружениот труд за давање услуги во меѓународниот стокoven и патнички промет можат да ги плаќаат во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/73, 60/73 и 1/75).

4. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр 490
16 јуни 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с.р.

420.

Врз основа на член 101 став 3 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КУПУВАЊЕ НА НЕПРЕРАБОТЕНО ЗЛАТО

1. Организациите на здружениот труд што користат злато во рамките на својата редовна дејност и државните органи што користат злато за определени потреби (во натамошниот текст: корисниците на злато) можат да купуваат непреработено злато од производителите на злато во Југославија или во странство — до количествата определени за секоја година со решение на Сојузниот извршен совет (стокoven контингент).

2. Барања за определување на стокovenиот контингент корисниците на злато поднесуваат до 1 ноември тековната година за наредната година, и тоа: научните установи и организации — до надлежниот републички, односно покраински орган, здравствените организации на здружениот труд — до Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита, државните органи — до Сојузниот секретаријат за финансии, а индустриските занаетчиски и други организации на здружениот труд — преработувачи на злато — до Стопанската комора на Југославија.

Барањата за определување на стокovenиот контингент органите од став 1 на оваа точка и Стопанската комора на Југославија ги доставуваат до Сојузниот секретаријат за финансии.

3. Предлог за определување на стокovenиот контингент на одделни групи корисници на злато му дава на Сојузниот извршен совет Сојузниот секретаријат за финансии, во спогодба со Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, со Сојузниот комитет за енергетика и индустрија и со Народната банка на Југославија, по претходно прибавено мислење од органите, односно од комората од точка 2 на оваа одлука и од Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство.

4. Распределбата на стокovenиот контингент определен за одделни групи корисници на злато ја вршат корисниците на злато договорно. Сојузниот

секретаријат за финансии може да го определи начинот и роковите за распределбата на стоковниот контингент.

За распределба на стоковниот контингент органите, односно комората од точка 2 на оваа одлука поднесуваат извештај до Сојузниот секретаријат за финансии, кој во рок од 15 дена од денот на приемот на извештајот, на секој корисник на злато му издава решение за доделениот стоковен контингент.

Во распределбата на стоковниот контингент можат да учествуваат само корисниците на злато, што врз основа на точка 2 од оваа одлука навремено поднесе барање за определување на стоковниот контингент.

Ако корисниците на злато не постигнат спогодба за распределба на стоковниот контингент, органите односно комората од точка 2 на оваа одлука ќе го извести за тоа Сојузниот секретаријат за финансии, кој распределбата на стоковниот контингент на одделни корисници на злато ќе ја изврши во рок од 30 дена од денот на приемот на извештајот.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за постапката за распределба на стоковниот контингент за купување на злато („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/72).

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 487

16 јуни 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Гурановиќ, с.р.

421.

Врз основа на член 87 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ГРАЃАНИ И ГРАЃАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА МОЖАТ СО ДИНАРИ ДА ПЛАЌААТ ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛУГИ ШТО ГИ КОРИСТАТ ВО СТРАНСТВО

1. Граѓани и граѓански правни лица можат со динари да плаќаат во Југославија определени услуги што ги користат во странство врз основа на единствените критериуми утврдени во проекцијата на платно-билансната и девизно-билансната позиција на републиката, односно автономната покраина под следните услови, и тоа:

1) услуги на туристички агенции за групни и поединечни туристички патувања во странство;

2) услуги во меѓународниот патнички промет што ги вршат странски лица, преку соодветната организација на здружениот труд — застапник на странско лице — ако:

— во областа на воздушниот сообраќај врз основа на меѓудржавен договор за воздушниот сообраќај е склучен договор за заедничко користење на воздушни линии (POOL) или договор за деловно-комерцијална соработка;

— во областа на поморскиот и друмскиот сообраќај врз основа на меѓународен договор заснован врз заемност е склучен договор за деловно-комерцијална соработка;

— во железничкиот сообраќај за странски релации појдовната станица е во Југославија.

Ако појдовната станица е во странство возната карта граѓаните можат да им ја плаќаат на југо-

словенските железници во динари по одобрение од надлежниот републички, односно покраински орган, и тоа:

— ако појдовната и крајната станица се во странство — само ако е во прашање рела која што е продолжение на релацијата со тргнување од Југославија со друго превозно средство;

— ако појдовната станица е во странство а крајната во Југославија — само за враќање во Југославија;

3) купување на бонови кај Авто-мото сојузот на Југославија за плаќање до 200 литри бензин во странство, и тоа еднаш годишно за приватно патување со сопствено моторно возило. Ова количество се намалува за една половина за патување со мотоцикл, на една четвртина — за патување со моoped.

2. Со денот на почетокот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за плаќање на услугите во меѓународниот патнички промет што ги вршат странски лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/76).

3. Оваа одлука ќе се применува почнувајќи од 1 јануара 1978 година.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 486

16 јуни 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Гурановиќ, с.р.

422.

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, 15/77), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ ШТО ГРАЃАНИ И ГРАЃАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА ГИ ДРЖАТ НА ДЕВИЗНА СМЕТКА ИЛИ НА ДЕВИЗЕН ШТЕДЕН ВЛОГ

1. Девизите што ќе ги внесат или ќе ги примат од странство граѓани и граѓански правни лица можат да ги продадат на овластената банка и на овластениот менувач или да ги стават на девизна сметка или на девизен штеден влог кај овластена банка.

Девизните сметки и девизните штедни влогови гласат на име.

2. Граѓаните и граѓанските правни лица ги користат девизите од девизната сметка или од девизниот штеден влог во оној вид на девизи во кој ги депонираше.

На барање на граѓаните и граѓанските правни лица овластената банка може да изврши замена на една конвертибилна валута во друга за потребите на плаќањето во странство и за трошоците за патување во странство.

На барање од граѓаните и граѓанските правни лица девизната сметка или девизниот штеден влог во конвертибилна валута може да се води и во динарска противвредност на таа валута (конвертибилни динари), со право на купување на која и да било конвертибилна валута за потребите на плаќањето во странство и за трошоците за патување во странство.

3. Девизите ставени на девизна сметка или на девизен штеден влог граѓаните и граѓанските правни лица можат да ги користат:

1) за плаќања во странство што се однесуваат на увозот на стоки и за други плаќања за лични потреби на сопственикот на девизната сметка и за потребите на членовите на неговото семејство (брачниот другар, децата, родителите, браќата и сестрите);

2) за купување на хартии од вредност што организациите на здружениот труд ги издаваат во смисла на член 89 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

4. Корисниците на дознаки што се исплатени преку меѓународни поштенски или банкарски упатници во динари, можат во рок од 30 дена од денот на приемот на динарската противвредност, примени-те динари да ѝ ги предадат на овластената банка која на девизната сметка или на девизниот штеден влог ќе им го положи девизниот износ на кој гласи упатницата.

5. Со денот на почетокот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за располагање со девизите што ќе ги остварат граѓани („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/72 и 63/74).

6. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 491

16 јуни 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Гурановиќ, с.р.

423.

Врз основа на член 121 од Законот за девизно-то работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ НА СТЕКНУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ДИНАРСКИ ПОБАРУВАЊА НА СТРАНСКИ ЛИЦА

1. Динарските побарувања на странски лица што потекнуваат од авторски хонорари, уметнички приредби, надомести од работен однос, пензии, инвалиднини, надомести, отштети, примања по основ на одликувањето Орден на народен херој и алиментација, можат да се држат на сметка кај овластените банки и да се користат за нестоковни плаќања и за плаќање на трошоците на престој во Југославија.

Средствата од став 1 на оваа точка можат да се пренесуваат на друго странско лице и да се трансферираат во странство под следните услови, и тоа:

1) авторските хонорари и хонорарите од уметнички приредби — ако домашно правно лице се обврзало со договор склучен со странско лице дека авторскиот хонорар ќе го трансферира во странство и ако можноста за трансфер е предвидена со меѓународен договор или трансферот е заснован врз заемност;

2) надоместите од работен однос — ако договорот со странско лице е склучен во смисла на прописите за вработување на странски државјани во организации на здружениот труд или други организации;

3) пензиите, инвалиднините и примањата по основ на одликувањето со Орден на народен херој — ако надлежниот орган, односно надлежниот за-

вод за социјално осигурување донел решение за тие исплати во странство;

4) алиментациите — ако за плаќање на алиментација постои извршна судска пресуда на домашен суд или легализирана пресуда на странски суд;

5) надоместите, односно отштетите — ако за тие плаќања на странско лице постои извршна судска пресуда на домашен суд или легализирана пресуда на странски суд, односно решение на заедница на осигурување или на заедница на реосигурување.

2. На странски изведувач на инвестициони работи во Југославија за кои е добиен заем од Меѓународната банка за обнова и развој, односно од Меѓународната финансиска корпорација (IFC), добивката во динари остварена со изведувањето на тие работи, намалена за износот на данокот на добивка и другите давачки, домашниот инвеститор, од расположивите средства на добиениот заем од тие банки може да ја положи на динарска сметка што странскиот изведувач ја има кај овластената банка или да му ја трансферира во странство.

3. Вкупниот износ на динарските средства за плаќање на изведување на културно-забавни, спортски и други приредби на групи или поединци од странство, го утврдуваат за секоја година и го распоредуваат на организаторите на тие приредби надлежните органи во републиката, односно автономната покраина.

Од вкупно исплатените износи според став 1 од оваа точка, странското лице може 10% да трансферира во странство или да држи на динарска сметка што странското лице ја има кај овластената банка.

4. Другите динарски побарувања што странски лица ќе ги остварат по други основи (продажба на недвижности на странци и приходи од недвижности, наследство и др.), како и динарските побарувања од оваа одлука што не можат да се трансферираат во странство, странските лица можат да ги стават на посебна сметка кај овластените банки и можат да ги користат само за плаќање на трошоци за престој и други нестоковни плаќања во Југославија.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка Сојузниот секретаријат за финансии може да одобри трансфер на парични средства што странски државјани ќе ги остварат со реализација на наследен имот во Југославија, во земји со конвертибилна валута и во земји со кои постои конвертибилен начин на плаќање, под услов на заемност во наследување и трансфер.

Динарските побарувања на странски лица остварени по основ на вложувања во домашни организации на здружениот труд, што според важечките прописи не можат да се трансферираат, странските лица можат да ги стават на посебна сметка кај овластените банки и да ги користат за нестоковни плаќања во Југославија.

На средствата ставени на посебната сметка од ст. 1 и 3 на оваа точка не се плаќа камата.

5. Со денот на почетокот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите и начинот на стекнување и користење на динарските побарувања на странски лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/72).

6. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 489

16 јуни 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Гурановиќ, с.р.

424.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОСНОВНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за производство на основни земјоделски производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/73, 64/73, 39/74, 28/75 и 61/75) во точка 1 се вршат следните дополненија:

1) по тар. број 84.10/2 се додаваат два нови тарифни броја, кои гласат:

„84.10/3 Центрифугални пумпи

Ех.

Центрифугални пумпи од не'рјосувачки челик, со или без варијатор за филтрирање на вино, со капацитет 6.000 l/h;

84.17/1в Машини и уреди за стерилизација и пастеризација

Ех.

Комбинирани уреди за пастеризација и сатурација на вино со можност за додавање на SO² и N²;

2) по тар. број 84.17/1д се додаваат шест нови тарифни броја, кои гласат:

„84.18/26 Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови

Ех.

Уреди од не'рјосувачки челик за стерилно филтрирање на вино, со влошки од азбест

84.19/3 Машини за миење, чистење и сушење на шишиња

Ех.

Автоматски машини за континуирано миење, чистење и сушење на шишиња, капацитет над 3.000 шишиња/час, максимален пречник на шишињата од 115 mm и максимална височина од 375 mm

84.19/4 Машини за затворање и етикетирање

Ех.

— Автоматски машини за затворање на шишиња со затка од плута

— Автоматски машини за затворање на шишиња со крунска затка

— Автоматски машини за затворање на шишиња со пластична-шампањ затка

— Автоматски машини за етикетирање на полнети шишиња

84.19/9 Други машини и апарати

Ех.

— Машини за полнење на шишиња со или без уред за газирање и со водилки за разни типови шишиња

— Автоматски стегаачи на алуминиумски капчиња на полни шишиња

— Автоматски уреди за миење на пластични сандаци

84.22/5д Други машини и апарати за дигање, манипулација, натовар и истовар и др.

Ех.

— Пневматски уреди за вадење шишиња од пластични сандаци

— Пневматски уреди за ставање полни шишиња во пластични сандаци

— Членести транспортери, изработени од не'рјосувачки челик, за транспорт на шишиња во процесот на миењето и полнењето на шишињата

85.19/5 Разводни уреди со вградени апарати (командни, разводни и сигнални табли, пултови и сл.)

Ех.

Командни и разводни уреди за управување со процесот на работата во полнилници

Забелешка: Намалувањето на царинските стапки за командни и разводни уреди наведени во овој тарифен број, ќе се применува само ако тие се увезуваат во рамките на испорака на комплетна опрема, односно машини што се користат во процесот на полнењето, без оглед дали се увезуваат заедно (истовремено) со тие увозни машини или посебно.

2. Ова решение ќе се применува врз увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п бр. 488

16 јуни 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Гурановиќ, с.р.

425.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА РУДНИЦИТЕ И ЗА ОБЛАГОРОДУВАЊЕ НА НЕМЕТАЛИ

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за рудниците и за облагородување на неметали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/74, 39/74, 28/75, 61/75 и 30/76) во точка 1 се вршат следните дополненија:

1) по тар. број 40 11/е се додава нов тар. број, кој гласи:

„73.22/16 Други цистерни и резервоари

Ех.

Силоси за сместување на пречистена сол, изработени од комбиниран материјал (челик-дрво) обложени од внатрешната страна со лим од не'рјосувачки челик за производство на сол“;

2) во тар. број 84.10/3 по петтата алинеја се додава нова алинеја која гласи:

„— Центрифугални пумпи со капацитет од 90m³/h со максимален напон 15 at, од не'рѓосувачки челик“;

3) во тар. број 84.19/8 по првата алинеја се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

„— Полуавтоматски машини за дозирање и пакување на готова сол и за поединечни пакувања од 25 kg

— Автоматски машини за дозирање и пакување на готова сол во пакувања од 1 kg и за збирно пакување во кутии“;

4) по тар. број 84.19/8 се додава нов тар. број, кој гласи:

„84.21/4e Други атомизери и слични прскалки
Ех.

Уреди за јодирање на сол, со распрскување“;

5) во тар. број 84.22/5д по петтата алинеја се додаваат четини нови алинеи, кои гласат:

„— Вертикални елеватори со уред за дозирање и со снабдувачки бункер за сол, со работни површини изработени од не'рѓосувачки челик во производството на сол

— Полжавести транспортери за транспорт на кристална сол во заситена солена вода, со работни површини изработени од не'рѓосувачки челик

— Полжавести транспортери за транспорт на сол, со работни површини изработени од не'рѓосувачки челик

— Вертикални кофичести елеватори за сува сол, со работни површини изработени од не'рѓосувачки челик“;

6) во тар. број 84.23/3 по втората алинеја се додава нова алинеја, која гласи:

„— Натоварувачи на сурова сол со гумени тркала и со натоварна и истоварна лажица, со работни површини изработени од не'рѓосувачки челик“;

7) во тар. број 84.56/7 по дваесет и деветтата алинеја се додаваат девет нови алинеи, кои гласат:

„— Мелници со озабени валјаци за грубо мелење на сурова сол, со работни површини изработени од не'рѓосувачки челик

— Ротациони цилиндрични уреди — сита за одвојување на сурова сол од механички нечистотии, со полжавест додавач, со работни површини изработени од не'рѓосувачки челик

— Мелници чеканари за раздвојување грутки на кристали на сол, со мокра постапка, со работни површини изработени од не'рѓосувачки челик

— Уреди за хидромеханичко перење на сол и за одвојување на сол од механички нечистотии врз база на специфична тежина, со работни површини изработени од не'рѓосувачки челик

— Уреди за одвојување на сол од вода по хидродинамички пат, со работни повр-

шини изработени од не'рѓосувачки челик

— Уреди за издвојување ситни честиици на сол од топол воздух на сушилница, со работни површини изработени од не'рѓосувачки челик

— Вибрациони хоризонтални уреди — сита за просевање на сол, со работни површини изработени од не'рѓосувачки челик

— Мелници со два чифта валјаци за фино мелење на пречистена сол, со работни површини изработени од не'рѓосувачки челик

— Уреди за мешање на сол и за додавање средства против згрутчување на сол“;

8) по тар. број 84.56/7 се додава нов тар. број, кој гласи:

„84.59/21 Други машини и механички уреди
Ех.

Уреди за дозирање на сол за сушилници со работни површини изработени од не'рѓосувачки челик“;

9) во тар. број 85.19/5 по четвртата алинеја се додава нова алинеја, која гласи:

„— Команден пулт со уреди за задвижување и прекинување на работата на одделни уреди, рачно и автоматски, со синоптичка табла за управување со процесот на работата во производството на сол“.

2. Ова решение ќе се применува врз увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 484
16 јуни 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател.
Веселин Ѓурановиќ, с. р.

426.

Врз основа на член 58 став 4 од Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО ОБРАСПИТЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И ЗАВРШНАТА СМЕТКА, ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И ЗА ПОДАТОПИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ДОСТАВУВААТ КОН ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА БАНКИТЕ

1. Општи одредби

Член 1

Банките и другите финансиски организации од член 1 на Уредбата на контниот план и за билансите за банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/77)

ги пополнуваат обрасците Биланс на состојбата, Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите и Заклучен лист, и доставуваат периодични пресметки и завршна сметка, како и податоци и документација кон периодичната пресметка и завршната сметка — на начинот предвиден со овој правилник.

Член 2

При пополнувањето на обрасците од член 1 на овој правилник, во поглед, на содржината на одделни конта што се означени во колона 2 на тие обрасци, банките и другите финансиски организации постапуваат според одредбите на Правилникот за содржината на одделни конта во контниот план за банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/77), а во поглед на содржината на одделни позиции во тие обрасци — според одредбите на овој правилник.

Член 3

Паричните вредности во сите обрасци од член 1 на овој правилник се искажуваат во полни износи (динари со пари).

Член 4

Банките и други финансиски организации доставуваат до надлежната служба на општественото книговодство (во натамошниот текст: службата) периодична пресметка и завршна сметка на обрасците од член 1 на овој правилник, како и податоци и документација што се доставуваат кон периодичната пресметка односно завршната сметка пропишани со овој правилник.

Банката, односно друга финансиска организација како основач или учесник во основање на банка и друга финансиска организација во странство, доставува до службата за тие и други финансиски организации периодична пресметка и завршна сметка на обрасците од член 1 на овој правилник, како и податоци и документација што се доставуваат кон периодичната пресметка, односно завршната сметка пропишани со овој правилник.

Член 5

Банките и други финансиски организации доставуваат до службата, во смисла на член 35 став 3 и член 36 став 2 од Законот за книговодството, обрасци Биланс на состојбата и Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите, во по три примероци, а Образецот Заклучен лист — во еден примерок.

Банката, односно друга финансиска организација доставува периодична пресметка, односно завршна сметка до службата кај која се води нејзината жиро-сметка во роковите определени во член 37 од Законот за книговодството.

Банката, односно друга финансиска организација како основач или учесник во основање на банка и друга финансиска организација во странство доставува до службата кај која се води нејзината жиро-сметка, посебно за секоја од тие банки и други финансиски организации, периодична пресметка, односно завршна сметка на начинот од ст. 1 и 2 на овој член.

II. Содржина на одделни позиции во Образецот Биланс на состојбата

Член 6

Биланс на состојбата се составува врз основа на книговодствените податоци.

Во Образецот Биланс на состојбата под ред. бр. 1 до 551 се внесуваат податоци од соодветните конта означени во колона 2 на тој образец, така што во колона 4 се внесуваат податоци од завршната сметка на претходната година, а во колона 5 — податоци за годината, односно за периодот за кој се составува завршна сметка, а според состојбите искажани на одделни конта на крајот на годината, односно на крајот на периодот за кој се поднесува завршна сметка (статусна промена).

Член 7

На позициите во Образецот Биланс на состојбата што се дадени по вкупна актива, односно вкупна пасива — вонбилансна евиденција — активни конта и вонбилансна евиденција — пасивни конта, се искажуваат состојбите на вонбилансната евиденција, освен вредностите на предметите од основните средства и од обртните средства и изворите на тие средства за народна одбрана.

III. Содржина на одделни позиции во Образецот Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите

Член 8

Образецот Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите се составува врз основа на книговодствени податоци.

Член 9

Во Образецот Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите, во колона 4 се внесуваат податоци од завршната сметка за претходната година, а во колона 5 — податоци од соодветните конта назначени во колона 2 на тој образец за годината, односно за периодот за кој се составува завршна сметка.

Член 10

Во текот на деловната година за периодите јануари—март, јануари—јуни и јануари—септември во Образецот Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите, во колона 4 се внесуваат податоци за истиот период на претходната година, а во колона 5 — податоци од соодветните конта назначени во колона 2 на тој образец за тековната година.

Член 11

При изработката на периодичните пресметки за периодите јануари—март, јануари—јуни и јануари—септември банките и други финансиски организации не внесуваат податоци под ред. бр. 79 до 82 на Образецот Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите.

IV. Содржина на одделни позиции во Образецот Заклучен лист

Член 12

Образецот Заклучен лист се пополнува на 31 декември, односно на денот под кој се спроведува статусната промена во деловните книги на банката и друга финансиска организација.

Во образецот од став 1 на овој член се внесуваат хронолошки сите конта на кои банката, односно друга финансиска организација во текот на годината вршела книжења во деловните книги.

Во колона 8 на образецот од став 1 на овој член се внесува збирот на износите од колони 4 и 6, во колона 9 — збирот на износите од колони 5 и 7, а во колони 10 и 11 — салдата од сите конта.

V. Преодни и завршни одредби

Член 13

При статусните промени во текот на годината банката, односно друга финансиска организација составува и доставува до службата завршна сметка во рок од 60 дена од денот на настанатата статусна промена. Како ден на настанувањето на статусната

промена, во смисла на овој правилник, се смета денот под кој статусната промена се спроведува во деловните книги на банката, односно друга финансиска организација.

Ако статусната промена настане на 31 март 30 јуни или 30 септември, банката, односно друга финансиска организација што во врска со тие промени составува и поднесува завршна сметка не е должна за тие периоди да составува и поднесува до надлежната служба периодична пресметка.

Член 14

При изработката на периодичната пресметка и завршна сметка за 1977 година банките и други финансиски организации во колона 4 на Образецот Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите, внесуваат податоци приспособени кон податоците од колона 5 на тој образец користејќи го Споредбениот преглед на контата по Контниот план за банките и контата по посебниот Основен контен план за банките, што е составен дел на Правилникот за содржината на одделни контата во контниот план за банките.

Член 15

При утврдувањето на резултатите од работењето за 1977 година, банките и други финансиски организации, ако не располагаат со соодветните податоци, во колона 4 на Образецот Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите ги искажуваат, и тоа:

- 1) каматите на примените кредити и други средства под ред број 10;
- 2) приходите по основ на учество во заеднички остварен доход под ред број 41;
- 3) каматите на дадените кредити под ред број 51;
- 4) надоместите за вршење банкарски услуги под ред број 61;
- 5) распоредот на заедничкиот доход на членовите на банката и на други учесници под ред број 77.

Во случајот од став 1 на овој член, банките и други финансиски организации не искажуваат податоци под ред. бр. 1 до 9, 37 до 40, 42 до 50, 52 до 60 и 69 до 76 во колона 4 на образецот од тој став.

Банките и други финансиски организации, при утврдувањето на резултатите од работењето во текот на 1977 година, го искажуваат под ред. бр. 1 до 7 на одделот Посебни податоци во колона 4 на образецот од став 1 на овој член износот по периодичните пресметки за 1976 година според структурата на распределбата извршена по завршната сметка за 1976 година.

Член 16

Банките и други финансиски организации искажуваат податоци во билансот на состојбата и приходите и расходите во текот на годината — во билансот на приходите и расходите на образците што овозможуваат механиографска обработка на податоците, а чиј облик го определува Службата на општественото книговодство на Југославија.

Член 17

Банките и други финансиски организации ги применуваат одредбите од овој правилник и за банките и други финансиски организации во странство што ги основале или во кои учествуваат со свои средства.

Одредбите од овој правилник се применуваат и врз банките и други финансиски организации во основање.

Член 18

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Упатството за содржината на одделни позиции во билансите на банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/69).

Член 19

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-6238/1
10 јуни 1977 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Момчило Цемовиќ, с. р.

427.

Врз основа на точка 2 од Одлуката за мерките и начинот за утврдување посебна давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/68, 27/68 и 30/69), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за пазар и цени издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/73, 27/73, 47/73, 52/73, 5/74, 37/74, 58/74, 65/74, 23/75, 15/76, 26/76, 58/76, 5/77, 14/77 и 19/77) во точка 1 одредбата под 19 се менува и гласи: „19) 04.05/1а Јајца во лушпа, кокошкини, свежи во износ од 0,19 динари за 1 парче“.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Белград
9 јуни 1977 година
Бр. 3507/1

Сојузен секретар
за пазар и цени,
Имер Пуља, с. р.

428.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „DER SPIEGEL“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Der Spiegel“, број 22 од 23 мај 1977 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/527
8 јуни 1977 година
Белград

Заменик-сојузен секретар за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст, е утврдено дека во текстот на Уредбата за контниот план и за билансите за организациите на здружениот труд, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/77, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

1. Во Образецот Деловен резултат во текот на година — биланс на успехот од 1 јануари до — 19 — година, што сочинува составен дел на Уредбата за контниот план и за билансите за организациите на здружениот труд, под редниот број 17 во колона 3 наместо зборовите: „Доход (ред. број 35 минус ред. број 16)“ треба да стои: „Доход (ред. број 35 минус ред. број 16 = 38 + 39 + 40 + 41 + 81)“.

Под редниот број 44 во колона 3 наместо зборовите: „Заеднички доход“ треба да стои: „Заеднички доход (ред. број 44 = ред. број 43)“.

Под редниот број 85 во колона 2 наместо бројот: „890“ треба да стои: „дел 890“.

Под редниот број 86 во колона 3 наместо зборот: „(минус)“ треба да стои: „(плус)“.

Под редниот број 94 во колона 3, во заграда, наместо бројот: „85“ треба да стои: „95“.

Под редниот број 95 во колона 3 наместо зборот: „Загуба“ треба да стои: „Загуба (ред. број 36 плус ред. број 85)“.

2. Во Образецот посебни податоци кон деловниот резултат во текот на годината од 1 јануари до — 19 — година, под редниот број 38 во колона 2 наместо бројот: „90“ треба да стои: „90 без 909“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 2 јуни 1977 година.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за гарантираните цени за пченица од родот на 1977 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/76, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1977 ГОДИНА

Во точка 4 став 3 наместо: „15%“ треба да стои: „5%“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 14 јуни 1977 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГАНА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГАНА

I

Се отповикува

д-р Здравко Печар од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Гана.

II

Се назначува

Ласло Бала, амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Гана.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 10

9 јуни 1977 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОМОРИ

I

Се назначува

Ѓуза Радовиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Демократска Република Мадагаскар, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Комори.

II

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 11

9 јуни 1977 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од сојузните органи и организации

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Липковски Александра Трајко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Вучинић Блаже Гаврило;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ђуракиќ-Фехимовиќ Милована Радојка, Лазиќ Косте Душан, Милошевиќ Светозара Борислав;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Милошевиќ Богдана Жарко;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Пајиќ-Жуковец Јоже Наташа;

Од СР Хрватска

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Уводиќ Јерка Анте;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Броз Љубомира Иван, Паветиќ Томе Владимир;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Брадиќ Антона Љубица, Шариќ Ивана Ђуро, Жупанчиќ Јосипа Зденко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бручиќ Еде Жељко, Чудина Марка Франка, Домазет Иве Антун, Фулгоси Казимира Сергије, Групковиќ Јована Комнен, Херак Јосипа Миа, Јесих Рудолфа Рудолф, Корица Петра Владимир, Марушиќ Мате Здравко, Перачиќ Анте Иво, Плевко Стјепана Стјепан, Туркаљ Јосипа Милка, Ураиќ Ђуре Божена, Вухелиќ Павло Младен, Златариќ Винка Станко, Жупан Јосипа Анте;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Ковачиќ Стјепана Аугуст, Лабетиќ Амброза Осеја;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Флањак Антуна Ђурђа, Јаковаќ Терезије Драгица, Сунара Крсте Крсто, Змајевиќ Марио Марио;

Од СР Македонија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Средовски Јована Љубиша;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Дамјановски Аритон Стојче, Јаневски Трајан Стојко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Станиновски Димитар Кирил;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Чукалковски Мише Јован, Дамјанов Стојче Душан, Дапчевски Бориса Никола, Димовски Бориса Благоја, Ејуповски Асана Аки, Гадовски Живка Васко, Груевски Нешо Милан, Кипровски Каранфил Тодор, Мојсов Томо Михајло, Николов Нако Костадин, Павлаковиќ Павле Миодраг, Пешевски Илија Тодор, Петрески Ристе Серафим;

Од СР Словенија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Цвелбар Антона Антон, Рупник Ивана др Виљем;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Клинар Јакоба Јанез, Розман Ивана Антон, Штукељ Јожета Полде;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Кержав Јосипа инж. Хуго, Клеменчиќ Ивана Владимир, Краигхер Ивана Данило, Наглич-Јелен-

ич Фридрика Ева, Ујич Андреј, Вахен Михаела
Рудолф;

— за заслуги на полето на јавната дејност со
која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Гачник-Легат Алојза Иванка, Ловше Леополда
Иван;

— за заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Хабјанич-Волк Емила Ивачка;

— за заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Анжић-Чрнологар Јанеза Павла, Боришек-Томц
Франца Јусти, Фистер Франца Ема, Хвале Макса
Станко, Хастија Хенрика Хенрик, Кернел-Кравцар
Јоже Милка, Кобав Емилија Борут, Крашовец Вла-
димирја Владимир, Нучич Славе Франца Дана, Пет-
рић-Пожун Рудолфа Марта, Савић Петера Стане,
Сладич Франце Франц;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Андреа Леополда Борис.

Бр. 129

13 декември 1976 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
409. Уредба за контниот план и за билансите за органите на општествено-политичките заедници — — — — —	1321
410. Уредба за Контниот план и за билансите за заедниците на осигурување — — —	1330
411. Уредба за општите услови за давање потрошувачки кредити — — — — —	1343
412. Одлука за измена на Одлуката за оства- рување на целите и задачите на заеднич- ката емисиона парична и девизна поли- тика и на заедничките основи на креди- тната политика во 1977 година — — —	1345
413. Одлука за измена на Одлуката за опреде- лување на стоките чиј извоз и увоз е ре- гулиран — — — — —	1346
414. Одлука за начинот на формирање на це- ните на стоките од увоз — — — — —	1346
415. Одлука за начинот на формирање на це- ните при зголемувањето на бројот на по- средници во прометот — — — — —	1348
416. Одлука за определување на стоките за кои стоконите контингенти ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија — — — — —	1348
417. Одлука за наплата на премиите и за пла- кање надомест на штета и за другите плаќања во девизи од работите на осигу- рувањето и реосигурувањето — — —	1349
418. Одлука за условите под кои можат да се користат и да се плаќаат трошоците на претставништвата и делегатите во стран- ство и другите трошоци на работењето со странство — — — — —	1350
419. Одлука за трошоците на работењето што организациите на здружениот труд за да- вање услуги во меѓународниот стоконен и патнички промет можат да ги плаќаат во странство — — — — —	1351
420. Одлука за условите за купување на не- преработено злато — — — — —	1351
421. Одлука за условите под кои граѓани и граѓански правни лица можат со динари да плаќаат определени услуги што ги ко- ристат во странство — — — — —	1352
422. Одлука за користење на девизите што граѓани и граѓански правни лица ги др- жат на девизна сметка или на девизен штеден влог — — — — —	1352
423. Одлука за условите на стекнување и ко- ристење на динарски побарувања на странски лица — — — — —	1353
424. Решение за дополненија на Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за производство на основни земјоделски производи — — — — —	1354
425. Решение за дополненија на Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за рудниците и за облагородување на неметали — — —	1354
426. Правилник за содржината на одделни по- зиции во обрасците на периодичната пресметка и завршната сметка, за начи- нот на доставување на периодичната пресметка и на завршната сметка и за податоците и документацијата што се до- ставуваат кон периодичната пресметка и завршната сметка за банките — — —	1355
427. Наредба за измена на Наредбата за висо- чината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи — — — — —	1357
428. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Der Spiegel“	1357
Исправка на Уредбата за контниот план и за билансите за организациите на здруже- ниот труд — — — — —	1358
Исправка на Одлуката за гарантираните цени за пченица од родот на 1977 година —	1358
Укази — — — — —	1358
Одликувања — — — — —	1358

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник
Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати: Београдски издавачко-графички
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.